



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република  
Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 4 ноември 1996  
Скопје  
Број 60

Претплатата за 1996 година изнесува  
6.000 денари. Овој број чини 200  
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1084.

IV

Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 52/91), Претседателот на Република Македонија, донесе

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

## УКАЗ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВО НРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО АРАПСКА РЕПУБЛИКА ЕГИПЕТ

Бр. 08-929  
31 октомври 1996 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
Киро Глигоров, с.р.

СЕ ПОСТАВУВА

I

Виктор Габер, вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Италија, за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Арапска Република Египет, со седиште во Рим.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ број 43  
23 октомври 1996 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
Киро Глигоров, с.р.

1085.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија донесе

## ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Парична казна во износ од 5.000,00 денари се извршува од осуденото лице:

1. Богатин Стоил Митевски од с. Градец.

II

Делумно се ослободува од извршување на казната затвор осуденото лице:

1. Владимир Митре Горгиев од Штип, во траење од 6 месеци

III

Се укинува мерката за безбедност протерување на странец од Републиката на осуденото лице:

1. Војо Петре Кестин од с. Туменец – Корча Република Албанија.

1086.

Врз основа на член 34 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 4/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

## ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА НА МОТЕЛ ВО С. ТРНОВО, ПОКРАЈ ЛОКАЛНИОТ ПАТ С. ТРНОВО НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПЕЛИСТЕР“, НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА БИТОЛА

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба на мотел во с. Трново, покрај локалниот пат с. Трново – Национален парк „Пелистер“, на КП број 386/2, КО „Трново“, во м.в. „Горица“, со вкупна површина од 2.000 квадратни метри, на подрачјето на општината Битола, чиј инвеститор ќе биде Приватното претпријатие „ЗИУ“ од Битола и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог – ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-2896/1  
28 октомври 1996 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

1087.

Врз основа на член 103 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95 и 34/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

## ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ДИМИТАР МИЛАДИНОВ“ ОД СКОПЈЕ

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Димитар Миладинов“ од Скопје што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 13.02.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-471/1  
21 октомври 1996 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

1088.

Врз основа на член 52, став 1 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 31/90), Владата донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА  
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ  
КОНТИНГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА СТОКИ ВО 1996  
ГОДИНА**

1. Во Одлуката за определување на царински контингенти при увоз на стоки во 1996 година („Службен весник на РМ“, бр. 21/96, 32/96, 42/96 и 58/96), во точка 5 став 1, по алинејата „четири“ се додава нова алинеја „пет“, која гласи:

„– моторен бензин до 95 октана (тарифна ознака 2710 00 0012) во количина од 2.000 тони и моторен бензин над 95 октана (тарифна ознака 2710 00 0013) во количина од 12.000 тони“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2743/2  
28 октомври 1996 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

1089.

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царините („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и 63/95), Владата на Република Македонија донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА  
СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА**

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Собранието на Република Македонија – Републичка (државна) изборна комисија и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	НАИМЕНУВАЊЕ	Количина
1	2	3	4

3920

Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти од пластични маси, што не се со клеточна структура, незајакнати, неламинарани, без подлога или што не се комбинирани со други материјали:

3920 51 00 00 Од плиметил метакрилат

а) плочи од акрилни полимери – плексиглас 13.500 кгр.  
(13,5 тони)

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-2860/2  
21 октомври 1996 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

1090.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА  
СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА**

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за сообраќај и врски – Дирекција за цивилна воздушна пловидба и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

9015

Геодетски (вклучувајќи фотограметриски), хидрографски, океанографски, хидролошки, метеоролошки или геофизички инструменти и апарати, освен компаси; далномери

9015 80 11 00

– Метеоролошки, хидролошки и геофизички инструменти и апарати а) Метеоролошки систем – електронски инструменти и апарати за цивилно воздухопловство со прибор за поврзување и приклучување; 2 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2839/1  
28 октомври 1996 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

1091.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА  
СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА**

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8524

Плочы, ленти и други снимени подлоги со звучни или други слични феномени, вклучувајќи матрици и галвански отпечатоци за производство на плочи, освен производите од Глава 37;

8524 91

- за репродукција на појави освен на звук или слика;

8524 91 10 00

--- Со снимени подлоги или програми, од вид кои се употребуваат со машини за автоматска обработка на податоци а) сателитски снимки 3 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2835/1

28 октомври 1996 година  
СкопјеПретседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

1092.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА**

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за сообраќај и врски – Дирекција за цивилна воздушна пловидба и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

4901

Печатени книги, брошури, летоци и слични печатени материјали, вклучувајќи и слободни листови:

4901 99 00 00

-- Друго  
а) стручна литература 2000 парчиња

8471

Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за пресметување на податоци на носители на податоци во кодирана

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:

8471 49

-- Друго, испорачани како систем:

8471 49 90 00

--- Друго

а) Систем на машини за автоматска обработка на податоци со прибор за приклучување и поврзување кој се состои од: централна единица, работни станици графички принтер, алфа нумерички принтер, уред на непрекинато напојување, компоненти за поврзување (кабли компоненти за инсталација, апликации и оперативен софтвер) 2 комплета  
Делови погодни за употреба исклучително или главно за апарати од тар. бр. 8525 до 8528:

8529 10

- Антени и антенски рефлектори од сите видови; делови погодни за употреба со нив:

8529 10 31 00

----За прием преку сателит а) сателитски антенски систем со прибор за поврзување и приклучување со хардвер 2 комплета

8543

Електрични машини и апарати со посебни функции, неспоменати ниту опфатени на друго место во оваа глава:

8543 89

-- Друго:

8543 89 20 00

--- Антенски засилувачи а) антенски засилувачи 2 комплета

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2837/1

28 октомври 1996 година  
СкопјеПретседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

1093.

Врз основа на член 27 став 7 од Законот за царините („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и 63/95) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА**

1. Со ова Решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а која е неопходна за опслужување на авионите и за безбедно обавување на воз-

душниот сообраќај на аеродромите во Скопје и Охрид и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

4418		Градежна столарија и други производи за градежништво од дрво, вклучувајќи плочи со саќе, составени паркетни плочи, режана и цепена ширина:	
	4418 90 00 00	- Друго	
		а) Елементи за прегради за царинска и пасошка контрола	3 комплекта
7308		Конструкции (освен монтажни згради од тар. бр. 9406) и делови за конструкции (на пример, мостови и секции на мостови, врати за брани, кули, решеткасти столови, покриви, покривни скелети, врати и прозорци и рамки за нив, прагови за врати, прозорски капаци, огради и столбови), од железо или челик; лимови, прачки, профили, цевки и слично, подготвени за употреба во конструкции, од железо или челик:	
	7308 90	- Друго:	
	7308 90 99 00	--- Друго	
		а) челични профили и делови за конструкции за прегради за царинска и пасошка контрола	2 комплекта
9403		--Друг мебел и негови делови:	
	9403 60	- Друг дрвен мебел:	
	9403 60 90 00	- Друг дрвен мебел	
		а) Дрвен мебел за пултови и шалтери за пасошка и царинска контрола	2 комплекта
	9403 90	- Делови:	
	9403 90 30 00	-- Од дрво	
		а) Делови за мебел за пултови и шалтери за царинска и пасошка контрола	1 комплет

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2836/1  
28 октомври 1996 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Брајко Црвенковски, с.р.

1094.

Врз основа на член 27 став 7 од Законот за царините („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и 63/95) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а која е неопходна за опслужување на авионите и за безбедно обавување на воздушниот сообраќај на аеродромите во Скопје и Охрид и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8414		Воздушни или вакуум пумпи, воздушни или гасни компресори и вентилатори; вентилациони или рециркулациони отстранувачи на мирис со вграден инсталатор, вклучувајќи ги оние опремени со филтер:	
	8414 40	Воздушни компресори вградени на шасија на приколки:	
	8414 40 90 00	Со капацитет над 2м3/мин	
		а) Воздушен стартер РС Т-98	1 парче
8430		Други машини за рамнење, стругање, копање, набивање, вадење или дупчење земја, минерали или руди; макари и машини за вадење шипови; снежни плугови и дувалки за снег:	
	8430 20 00 00	Снежни плугови и дувалки за снег	
		а) плугови за чистење на снег со хидраулични инсталации	2 плуга и 2 комплекта
8530		Електрична опрема за сигнализација, сигурност, управување или контрола на сообраќајот на железнички пруги, трамвајски пруги, друмови, внатрешни водни паркиралишта, пристанишни инсталации или аеродроми (освен опремата од тар. број 8608);	
	8530 80 00 00	---- Друго	
		а) опрема за опремување на писта	1 комплет

Тарифен број	Тарифна ознака	НАИМЕНУВАЊЕ	Количина
1	2	3	4

8701		Трактори (освен оние од тар. број 8709):	
8701 90		- Друго:	
8701 90 90 00		- Друго:	
8705		а) трактори за влечење на авиони (ремонт) Моторни возила за специјална намена (на пример, самотоварни возила за превоз на дефектни возила, возила дигалки, пожарничарски возила, возила со вградени бетонски мешалки, возила за чистење на патишта, возила за прскање или посипување, возила работилници, подвижни радиолошки единици) освен оние конструирани за превоз на патници или на стоки:	1 парче
8705 30 00 00		- Пожарничарски возила а) противпожарно возило со додатна опрема	1 парче
8705 90		- Друго:	
8705 90 90 90-00		- Друго: а) возило за сервисирање на тоалети во авионите (фекалија) Тип БТ 925 од фирмата „СИРАГА“ со скали на вовлекување б) Сефттејт мерач на лизгавост, Марк 3 Демо возило т.е. возило „Саап 900 ЦС“ со вграден мерач на лизгавост	1 парче  1 парче
8708		Делови и прибор за моторни возила од тар. број 8701 до 8705:	
8708 99		- Друго:	
8708 99 00 99		- Друго: а) руди и адаптери за туркање на авион.	38 парчиња (прилог спецификација)

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2838/1  
28 октомври 1996 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

## 1095.

Врз основа на член 96, став 3 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95; 24/96 и 34/96) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 1996 година донесе

## РЕШЕНИЕ

## ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ „ИЛИНДЕН“ – КРИВА ПАЛАНКА

1. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Илинден“ – Крива Паланка се именуваат:

Предраг Велиновски, дипл. град. инженер, надзорен орган на железничка пруга во изградба,

Жаклина Цековска, професор во УСО „Горче Петров“ – Крива Паланка

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-57/4

14 октомври 1996 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

## 1096.

Врз основа на член 96, став 3 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95; 24/96 и 34/96) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 1996 година донесе

## РЕШЕНИЕ

## ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ „ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ – КАРПОШ“ – РАНКОВЦЕ

1. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Христијан Тодоровски – Карпош“ – Ранковце се именуваат:

- Татјана Ѓорѓиевска, дипл. правник, вработена во ПЕ на Министерство за финансии – Крива Паланка,

- Блаже Петковски, дипл. економист, вработен во АД „Карпош“ – Крива Паланка.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-57/5

14 октомври 1996 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

## 1097.

Врз основа на член 58 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78; 43/78; 35/85; 17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91 и 14/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 1996 година, донесе

## РЕШЕНИЕ

## ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – ГЕВГЕЛИЈА

1. За директор на Центарот за социјална работа во Гевгелија се именува Тодорка Поп-Ристова, дипл. педагог, досегашен директор на овој центар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-61/8  
14 октомври 1996 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

1098.

Врз основа на член 58 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78; 43/78; 35/85; 17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91 и 14/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 1996 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА  
СОЦИЈАЛНА РАБОТА – БИТОЛА**

1. За директор на Центарот за социјална работа во Битола се именува Слободан Тасевски, дипл. педагог, досегашен директор на овој центар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-61/9  
14 октомври 1996 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

1099.

Врз основа на член 58 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78; 43/78; 35/85; 17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91 и 14/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 1996 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА  
СОЦИЈАЛНА РАБОТА – ДЕБАР**

1. За директор на Центарот за социјална работа во Дебар се именува Мојси Даци, дипл. правник, вработен во овој центар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-61/10  
14 октомври 1996 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

1100.

Врз основа на член 163 од Законот за водите („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81; 37/87; 51/88; 20/90; 23/90; 24/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/92) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 1996 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА  
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН  
ОРГАН НА РО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ВОДИ  
„МАНТОВО“ – РАДОВИШ**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на Работната организација за стопанисување со води „Мантово“ –

Радовиш, со која за индивидуален работоводен орган на организацијата повторно е именуван Ристо Томов, дипл. правник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-63/2  
14 октомври 1996 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

1101.

Врз основа на член 7, став 3 од Законот за користење на воздухопловните пристаништа („Службен весник на СРМ“ бр. 47/73 и 38/90) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 14 октомври 1996 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА  
ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА  
АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ „МАКЕДОНИЈА“ –  
СКОПЈЕ**

1. За вршител на должноста директор на Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ – Скопје се именува елек.инж. Александар Чепиљугин, досегашен в.д. директор на ова претпријатие.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.17-1343/2  
14 октомври 1996 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

1102.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 1996 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ  
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА**

1. За советник на министерот за образование и физичка култура, за високо образование, се назначува Џемил Идризи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-2654/2  
14 октомври 1996 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

1103.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 1996 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК  
НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ**

1. Се разрешува Јон Ивановски од должноста помошник на министерот за надворешни работи и раково-

дител на Секторот за меѓународни економски организации и интеграции, поради преземање на други работи и задачи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-2745/2  
14 октомври 1996 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

1104.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 1996 година, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За советник во Владата на Република Македонија се назначува Драган Тилев, досегашен преземен работник во Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-2798/2  
14 октомври 1996 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

1105.

Врз основа на член 7, став 3 од Законот за користење на воздухопловните пристаништа („Службен весник на СРМ“ бр. 47/73 и 38/90) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 1996 година, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ „МАКЕДОНИЈА“ – СКОПЈЕ

1. За вршител на должноста заменик директор на Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ – Скопје се именува Илјаз Сабриу, дипломиран економист.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-2799/1  
14 октомври 1996 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

1106.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 октомври 1996 година, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

1. За помошник на министерот за надворешни работи и раководител на Секторот за меѓународни економски организации и интеграции, се назначува Сте-

фан Николовски, досегашен советник во Амбасадата на Република Македонија во Љубљана.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2800/2  
14 октомври 1996 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

1107.

Врз основа на член 9 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ“ бр. 38/93 и 48/93) и член 10 од Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 19/96), Владата донесе

### ДОПОЛНУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ПРОЦЕНКА НА ВРЕДНОСТА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ

1. Во Методологијата за проценка на вредноста на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ“ бр. 74/93, 25/95 и 58/95) по делот VII, се додава нов дел VIII „Постапка на проценка на вредноста на претпријатијата и земјоделските задруги кои стопанисуваат со земјоделско земјиште“ кој гласи:

„1. Проценката на вредноста на претпријатијата и земјоделските задруги кои стопанисуваат со земјоделско земјиште се врши најмалку со примена на методите од статичкиот и динамичкиот пристап. Проценителот оценува која од методите од динамичкиот пристап ќе ја примени, односно која е најадекватна во дадениот случај. Тој е должен да ги образложи аргументите за примена на соодветна метода.

При одредување на проценетата вредност, проценителот поаѓа од резултатите добиени со примена на двата пристапи. Проценителот е должен да ги образложи аргументите за изборот на проценетата вредност.

2. За претпријатијата и земјоделските задруги кои се организирани во сложени форми, во својот состав имаат преработувачки капацитети или заокружени технолошки целини (сточарска фарма, фабрика, винарска визба, рибник, оранжерии, институти, лаборатории, семејски станици, опитни центри и слично) се изработуваат посебни почетни биланси, без оглед на тоа дали во програмата за начинот на остварувањето на трансформацијата се предвидува и организационо реструктурирање со нивно издвојување во посебни друштва.“

2. Измените и дополнувањето на Методологијата за проценка на вредноста на претпријатијата со општествен капитал влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2930/1  
28 октомври 1996 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

1108.

Врз основа на точка 3 алинеја 2 од Одлуката за прибирање, користење и управување на средствата од Програмата ФАРЕ на Европската Унија во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 12/94 и 31/95), Комисијата за Компензациониот Фонд ФАРЕ донесе

### ОДЛУКА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА ПО КОРИСТЕНИ КРЕДИТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА ИЛИ ЗА НОВИ ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ

Член 1

За регистрирање на дел од каматата по користени кредити за реконструкција и модернизација на постој-

ните производни капацитети или за нови производни капацитети во областа на индустријата, производното занаетчиство и земјоделство, ќе се насочат 49,0 милиони денари (1,0 милиони еки) од средствата на Компензациониот Фонд ФАРЕ, во согласност со Индикативниот план за ангажирање на средствата во 1996 година.

#### Член 2

Право на регрес на дел од каматата по користени кредити имаат мали и средни претпријатија од приватниот сектор (во натамошниот текст: корисници на кредити), на кои во текот на 1996 година се одобрени кредити од банките од земјата или странство за реализација на проекти за реконструкција и модернизација на постојните производни капацитети, или за изградба на нови производни капацитети во индустријата, производното занаетчиство и земјоделството (во натамошниот текст: користени кредити)

#### Член 3

Регресирање на дел од каматата по користени кредити ќе се врши за проекти со кои се обезбедува:

- поголемо производство со користење на домашни ресурси

- ново вработување

- зголемување на извозот

Регресирањето на дел од каматата ќе се врши за користени кредити со каматна стапка над есконтната стапка на Народна банка на Република Македонија, до висина на кредитот од најмногу 50% од пресметковната вредност на проектот, која е пријавена во банката со поднесување на барањето за одобрување на кредитот.

#### Член 4

Регресирањето на делот од каматата по користени кредити ќе се врши во висина од:

- 20% од каматната стапка за користени кредити со кои се врши реконструкција и модернизација на постојната опрема во индустријата, производното занаетчиство и земјоделство.

- 30% од каматната стапка за користени кредити за набавка на опрема и градежни работи, за нови производни капацитети во индустријата, производното занаетчиство и земјоделство.

#### Член 5

Правото на регрес на дел од каматата почнува да се користи од денот на доспевање на обврските по основ на камата (редовна и интеркаларна), сметано од денот на стапување во сила на оваа одлука.

Правото на регрес на дел од каматата не се однесува на обврските по основ на затезна и казнена камата.

#### Член 6

Плаќањето на регресот на дел од каматата се врши врз основа на каматна листа на банката, за доспеана обврска по користениот кредит.

Плаќањето на регресот на дел од каматата на користени кредити се врши кај банка кај која е одобрен кредитот.

По исклучок од став 2 на овој член, плаќањето на регресот на дел од каматата за користени странски кредити, кои не се извршуваат преку домашна банка, се врши директно кај корисникот на кредитот во денарска противвредност, по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на доспевање на обврската.

#### Член 7

Правото на регрес на дел од каматата на користени кредити се остварува врз основа на поднесено барање до Министерството за развој.

Барањето се поднесува на образец РегК-1, кој е составен дел на оваа одлука.

Кон барањето се приложува: Резиме на инвестиционата програма и Договор за користење на кредит.

За остварување на правото на користење на одобриениот регрес на дел од каматата, корисникот на кредитот треба во рок од три дена од денот на добивањето на известувањето дека му е одобрен регрес на дел од каматата, да достави каматна листа на користениот кредит-издадена од страна на банката кредитор и доказ за пренесување на средствата на корисникот.

#### Член 8

За одобрување на регресот на дел од каматата за користени кредити одлучува министерот за развој по претходно мислење на Министерството за стопанство, за проектите од областа на индустријата и производното занаетчиство односно по претходно мислење на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, за користени кредити од областа на земјоделството.

За одлуката по поднесеното барање, корисникот на кредитот ќе биде известен во рок од 15 дена, од денот на поднесувањето на комплетната документација.

#### Член 9

Правото на регрес на дел од каматата на користени кредити може да се остварува до рамките на расположивите средства, утврдени со член 1 на оваа одлука.

#### Член 10

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-2162/1

23 октомври 1996 година на Комисијата на Компензациониот фонд ФАРЕ

Скопје

ОБРАЗЕЦ РЕГК-1

Абдулмеџид Бедети, с.р.

Б А Р А Њ Е

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГРЕС НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА ПО КОРИСТЕНИ КРЕДИТИ

(да се пополни со машина за пишување)

1. ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕТО

Назив и седиште на претпријатието

Шифра на дејност

2. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ПРОЕКТ

Вид на инвестициониот проект (реконструкција, модернизација или ново производство) - кус опис

Област на вложување (индустрија, производно занаетчиство, земјоделство)

Вкупна пресметковна вредност

Извори на финансирање

Рок на реализација

Ефекти од проектот

3. КРЕДИТОР

Банка-назив, седиште

Износ на кредитот

Датум на одобрување на кредитот

Услови на отплата на кредитот (каматна стапка, период на отплата и др)

ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ



1109.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 9 октомври 1996 година, донесе

### О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 4 став 2 во делот што гласи: „водејќи сметка за принципот на правда и правичност“, член 11 став 1 во делот што гласи: „а посебно јавно истапување заради влијание врз текот и исходот на судската постапка“ и член 15 став 1 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/95).

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување уставноста на член 11 став 1 од Законот во делот што гласи: „се забранува секој облик на влијание врз судијата во врска со судењето“.

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Уставниот суд на Република Македонија, по поднесена иницијатива од Рафаил Черепналкоски адвокат од Скопје, со решение У.бр. 20/96 од 3 јули 1996 година, поведе постапка за оценување уставноста на одредбите од Законот означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната уставност.

5. Судот на седницата утврди дека според член 4 став 2 од Законот, судовите донесуваат одлуки засновани врз Уставот, законите и меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот, водејќи сметка за принципот на правда и правичност, а според член 11 од овој закон се забранува секој облик на влијание врз судијата во врска со судењето, а посебно јавно истапување заради влијание врз текот и исходот на судската постапка.

На седницата Судот, исто така, утврди дека според член 15 став 1 од законот, ниту со закон, ниту со акт на извршната власт не може да се дозволи преиспитување на судските одлуки или да се менува составот на судот заради влијание врз одлучувањето на судот.

6. Според член 8 од Уставот темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија, меѓу другото, се основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени со Уставот, владеешето на правото, поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска и почитувањето на општо прифатените норми на меѓународното право.

Според член 16 став 1 од Уставот се гарантира слободата на јавното изразување на мислата, а според ставот 2 од овој член се гарантира слободата на говорот, јавниот настап, јавното информирање и слободното основање на институциите за јавно информирање. Според ставот 7 од овој член цензурата е забранета.

Со член 54 став 1 од Уставот слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во случаи утврдени со Уставот.

Основните одредби на Уставот, посебно членот 8 и одредбите за слободите и правата на човекот и граѓани-

нот се темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија во чија основа е човекот и граѓанинот со својата слобода и граѓански суверенитет. Основните слободи и права на граѓанинот се дефинирани прецизно и категорично и во нив се инкорпорирани сите значајни меѓународни акти. Сите слободи и права уставно се гарантирани, на прво место според принципот на недискриминација, а потоа и врз начелото на судска заштита на граѓанските права. Таа заштита граѓаните ја остваруваат и пред редовното и пред уставното судство. Уставно предвидените ограничувања на слободите и правата на граѓаните и условите кога тие можат да се ограничат се таксативно наброени во Уставот и нивно ограничување не се допушта со закон или друг подзаконски акт.

Според член 98 од Уставот судската власт ја вршат судовите, а со ставот 2 на овој член е предвидено дека судовите се самостојни и независни. Судовите судат врз основа на Уставот и законите и меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот.

Според ставот 3 од овој член организацијата на судството е единствена, а според ставот 4 забранети се вонредни судови. Според ставот 5 на овој член видовите и надлежноста, основањето, укинувањето, организацијата и составот на судовите, како и постапката пред нив се уредуваат со закон што се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници.

Според член 102 од Уставот расправата пред судовите и изрекувањето на пресудата е јавна, а според ставот 2 на овој член јавноста може да биде исклучена во случаите утврдени со закон.

Од основните начела на Уставот и од овие уставни одредби произлегува дека Уставот на Република Македонија судската власт ја конституирал како одвоена независна судска власт. Определувајќи дека судовите судат врз основа на Уставот, законите и ратификуваните меѓународни договори Уставот го димензионира судењето, делењето на правда и разрешувањето на споровите.

Исто така, и Законот за судовите содржи повеќе одредби со кои се обезбедува независноста и самостојноста на судовите, односно на судиите. Така, во членот 3 од овој закон, меѓу другото, како цел и функција на судството, е предвидено непристрасно применување на правото без оглед на положбата и својството на странките. Понатаму во член 14 од Законот е предвидено дека судијата донесува непристрасни одлуки врз основа на своја слободна оценка на доказите и примена на законот. При одлучувањето врз судијата не може да се вршат какви и да е ограничувања, влијанија, поттикнувања, притисок, закани или мешање, директно или индиректно од кој и да е субјект и поради која и да е причина.

Според тоа, и Уставот и Законот за судовите содржат правни норми што го обезбедуваат уставното начело за самостојност и независност на судовите.

Исто така, Уставот на Република Македонија како темелна вредност на уставниот поредок на Републиката ја утврдил поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска (член 8 алинеја 4). Согласно така извршената поделба на власта според членот 98 од Уставот судската власт ја вршат судовите како самостојни независни органи кои судат врз основа на Уставот, законите и меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот.

Тргувајќи од уставната и законската определба дека во остварувањето на своите цели и функции судите се врзани единствено за Уставот, законите и меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот, Судот смета дека, судовите при донесувањето на одлуките да водат сметка за принципот на правда и правичност, дава можност судијата врз основа на своето субјективно сфаќање за правдата и правичноста при пресудувањето да излезе надвор од рамките на Уставот, законите и меѓународните договори односно дава можност за необјективно и пристрасно пресудување во конкретните спорови поради што оцени дека овој дел од одредбата на член 4 став 2 од Законот излегува од рамките на означената уставна одредба и е во несогласност со Уставот.

Од уставната гаранција за слободата на говорот и јавниот настап произлегува дека содржината на слободата на јавното изразување на мислата не е ограничена само на човековото мислење како внатрешен психолошки процес, туку се однесува на слободата на човекот она што го мисли за природните и општествените појави што го опкружуваат да го соопшти на јавноста. При тоа за уставната гаранција не е битна содржината на пораката што се искажува со користењето на слободата на јавното изразување и со јавниот настап. Меѓутоа, со оспорената одредба на член 11 став 1 од Законот се забранува јавното истапување заради влијание врз текот и исходот на судската постапка. Тргувајќи од содржината на уставната гаранција за слободата на говорот и јавниот настап и дека слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во случаи утврдени со Уставот, Судот оцени дека оваа одредба од Законот во делот што гласи: „а посебно јавно истапување заради влијание врз текот и исходот на судската постапка“ е во несогласност со член 16 став 1, 2 и 3 и член 54 став 1 од Уставот. Притоа, Судот смета дека оспорената одредба упатува на заклучок дека се забранува секаков јавен настап што не е во согласност со означените уставни одредби.

Од оспорената одредба на став 1 на член 15 од Законот произлегува забрана со закон да се дозволи преиспитување на судските одлуки со што се забранува со закон да се утврдат условите и начинот за преиспитување на судските одлуки. Судот смета дека преиспитувањето на судските одлуки е прашање на процесните и на други закони поради што оцени дека овој дел од одредбата не е во согласност со член 98 став 5 од Уставот. Така, според член 68 алинеја 18 Собранието на Република Македонија дава амнестија, а според член 84 алинеја 10, Претседателот на Република Македонија дава помишување во согласност со закон, што значи дека Уставот дава можност за менување на судските одлуки во согласност со закон.

7. На седницата Судот утврди дека одредбата од член 11 став 1 од Законот во делот што гласи: „се забранува секој облик на влијание на судијата во врска со судењето“, е во функција на остварување на уставната гаранција за независност и самостојност на судовите, поради што оцени дека е во согласност со наведените уставни одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови, во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан

Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У.бр.20/96  
9 октомври 1996 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд  
на Република Македонија,  
д-р Јован Проевски, с.р.

1110.

Врз основа на член 16 став 2 и член 63 точка 14 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ – пречистен текст, бр. 29/96), Советот на Народна банка на Република Македонија на LI седница, одржана на 29.10.1996 година, донесе

#### ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ И ЗА СТАПКИТЕ НА НАДОМЕСТОТ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за каматните стапки и за стапките на надоместот на Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 27/92, 55/93, 6/94, 15/94, 28/94, 35/94, 52/94, 63/94 и 9/96) се вршат следните изменувања и дополнувања:

а) Во точка 2 алинеја 1 се брише

б) Во точката 5 се додаваат два нови става 1 и 2 кои гласат:

„Доколку банките не обезбедат просечен износ на средствата на задолжителна резерва во пресметковниот период, во смисла на прописите за задолжителна резерва, тие плаќаат надомест на Народна банка на Република Македонија за износот на необезбедениот просек за целиот пресметковен период по стапка која е за 200% поголема од есконтната стапка“.

„Доколку банките во текот на пресметковниот период користат средства од задолжителната резерва над 20% од обврската за задолжителна резерва, без оглед на тоа што банките обезбедиле просек на крајот на пресметковниот период, тие плаќаат надомест на износот искористен над 20% од обврската за задолжителна резерва за секој ден од користењето по стапка која е за 200% поголема од есконтната стапка“.

в) Во точката 5 во досегашните два става 1 и 2 кои стануваат ставови 3 и 4 зборовите „банките и“ се бришат.

г) Точката 7 се менува и гласи:

„На остварениот просек на средствата за задолжителна резерва, но најмногу до висината на обврската на банките, Народна банка на Република Македонија плаќа камата по стапка во висина од 38,8% од есконтната стапка.“

На средствата на задолжителна резерва на штедилниците Народна банка на Република Македонија плаќа камата по стапка во висина од 38,8% од есконтната стапка“.

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 01.11.1996 година.

О.бр. 02-15/LI-1/96  
29 октомври 1996 година  
Скопје

Претседател  
на Советот на Народна банка  
на Република Македонија  
Гувернер,  
м-р Борко Станоевски, с.р.

1111.

Врз основа на член 15 став 1 под 2), член 16 став 2 и член 63 точка 11 и 14 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ пречистен текст, бр. 29/96) Советот на Народна банка на Република Македонија на својата LI седница одржана на 29.10.1996 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА КАМАТНАТА СТАПКА НА ЛОМБАРДНИТЕ  
КРЕДИТИ ОДОБРЕНИ ОД СТРАНА НА НА-  
РОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Со оваа Одлука се утврдува висината на каматната стапка според која Народна банка на Република Македонија им одобрува ломбардни кредити на банките.

2. Каматната стапка на ломбардните кредити од точка 1 на оваа Одлука изнесува 14.40% на годишно ниво.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 01.11.1996 година.

О. бр. 02-15/LI-2/96  
29 октомври 1996 година  
Скопје

Претседател  
на Советот на Народна банка  
на Република Македонија  
Гувернер,  
м-р Борко Станоевски, с.р.

1112.

Врз основа на член 63 точка 5 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ – пречистен текст, бр. 29/96), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата LI седница, одржана на 29.10.1996 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕТО-  
ДОЛОГИЈАТА НА ВКУПНИТЕ ПЛАСМАНИ НА  
БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ**

1. Во Одлуката за методологијата на вкупните денарски пласмани на банките и штедилниците („Службен весник на РМ“, бр. 56/95 и 62/95) се врши следното дополнување:

а) Во глава I точка 2 потточка 2.2.2. после сметката 5102 се додава сметката 5103.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 01.11.1996 година.

О. бр. 02-15/LI-3/96  
29 октомври 1996 година  
Скопје

Претседател  
на Советот на Народна банка  
на Република Македонија  
Гувернер,  
м-р Борко Станоевски, с.р.

1113.

Врз основа на член 63 точка 5 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ – пречистен текст, бр. 29/96), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата LI седница, одржана на 29.10.1996 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕТО-  
ДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИТЕ  
ДЕНАРСКИ ПОБАРУВАЊА НА БАНКИТЕ И  
ШТЕДИЛНИЦИТЕ КОИ СЕ ПОД  
ОГРАНИЧУВАЊЕ**

1. Во Одлуката за методологија за утврдување на вкупните денарски побарувања на банките и штедилниците кои се под ограничување („Службен весник на РМ“, бр. 56/96 и 62/96) се врши следното дополнување:

а) Во глава I точка 1 потточка 1.2. во алинея 1 после сметката 5102 се додава сметката 5103.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 01.11.1996 година.

О. бр. 02-15/LI-4/96  
29 октомври 1996 година  
Скопје

Претседател  
на Советот на Народна банка  
на Република Македонија  
Гувернер,  
м-р Борко Станоевски, с.р.

1114.

Врз основа на член 63 точка 5 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ – пречистен текст бр. 29/96), и член 3 став 2 од Уредбата за контниот план и за билансите на банките и штедилниците („Сл. весник на РМ“ бр. 43/95), по претходно прибавено мислење на Министерството за финансии, Советот на Народна банка на Република Македонија на својата LI седница одржана на 29.10.1996 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-  
КАТА ЗА АНАЛИТИЧКИТЕ СМЕТКИ ВО КОНТ-  
НИОТ ПЛАН ЗА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ**

1. Во Планот за аналитичките сметки во Контниот план за банките и штедилниците што го пропишува Народна банка на Република Македонија кој е составен дел на Одлуката за аналитичките сметки во Контниот план за банките и штедилниците („Сл. весник на РМ“ бр. 51/95 и 9/96) се вршат следните изменувања и дополнувања:

а) Сметката „1411 – Привремено користење на задолжителната резерва од страна на банките за одржување на дневната ликвидност“ се брише.

б) Сметката „2411 – Користење на задолжителна резерва на банките кај Народна банка на Република Македонија“ се брише.

в) По сметката 5102 се воведува нова сметка 5103 која гласи: „Долгорочни кредити дадени на нефинансиски правни лица – приватни претпријатија, од наменски средства на државата“.

По својот карактер сметката е активна и на неа немаат право да книжат само банките.

г) По сметката 9211 се воведува нова сметка 9213 која гласи: „Долгорочни депозити на јавен сектор за одобрување на инвестициони кредити на приватни претпријатија“.

По својот карактер сметката е пасивна и на неа имаат право да книжат само банките.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 01.11.1996 година.

О. бр. 02-15/LI-5/96  
29 октомври 1996 година  
Скопје

Претседател  
на Советот на Народна банка  
на Република Македонија  
Гувернер,  
М-р Борко Станоевски, с.р.

1115.

Врз основа на член 18 и член 63 точка 15 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ – пречистен текст, бр. 29/96), Советот на Народна банка на Република Македонија на LI седница, одржана на 29.10.1996 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА РАСТЕЖОТ НА ДЕНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ И НА ШТЕДИЛНИЦИТЕ ВО IV-ТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1996 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за ограничување на обемот и динамиката на растежот на денарските пласмани на банките и на штедилниците во IV-то тримесечје од 1996 година („Службен весник на РМ“, бр. 53/96) се врши следното дополнување:

а) Во точката 3 се додава нов став 2 кој гласи:

„По исклучок од став 1 на оваа точка, како пласмани кои се под ограничување не се подразбираат долгорочните кредити дадени на нефинансиски правни лица – приватни претпријатија, од наменски средства на државата“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се применува од 01.11.1996 година.

О. бр. 02.15 LI-6/96  
29 октомври 1996 година  
Скопје

Претседател  
на Советот на Народна банка на  
Република Македонија  
Гувернер,  
М-р Борко Станоевски, с.р.

1116.

Врз основа на член 63 став 1 точка 23 од Законот за Народна банка на Република Македонија – пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“, број 29/96), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата LI седница одржана на 29.10.1996 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ТАРИФА ПО КОЈА СЕ НАПЛАТУВААТ НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Во Одлуката за единствена тарифа по која се наплатуваат надоместоците за услугите што ги врши Народна банка на Република Македонија, („Службен весник на Република Македонија“, бр. 82/92, 68/93, 28/94, 67/94, 22/95, 56/95, 62/95, 4/96 и 45/96), во точката 4 став 1 во Тарифата под VI потточка 33.4 се менува и гласи:

33.4 Провизијата за извршена купо-продажба на девизи на девизниот пазар (куртажа) 0,8% (од сто), а најмалку 1.000,00 денари.

2. Во точката 6 став 1 се додаваат зборовите „освен за долгорочни кредити за инвестициони вложувања“.

3. Оваа одлука влегува во сила осум дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“.

О. Бр. 02-15/LI-10/96  
29 октомври 1996 година  
Скопје

Претседател на  
Советот на Народна банка на  
Република Македонија  
Гувернер,  
М-р Борко Станоевски, с.р.

Одделението за кадровски и персонални работи во Владата на Република Македонија во Решението за определување претставници во Советот на Институтот за тутун – Прилеп („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/96) ја дава следната

## ИСПРАВКА

– кај кандидатот д-р ВАСИЛ КОЦЕВСКИ, наместо професор на Вишата земјоделска школа во Битола, треба да стои „вработен во Институтот за земјоделие – Струмица“.

## Огласен дел

## СУДСКИ ОГЛАСИ

## ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I – СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје I Скопје се води постапка за доделување на чување, воспитување и делумно издржување на мал. дете, по тужбата на тужителот Верица Стојчевска од Скопје, застапувана од адв. Пејчиновски Гурица против тужениот Владимир Николки со непозната адреса во СР Југославија.

Се повикува тужениот да се јави во овој суд. Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател преку Центарот за социјални работи на град Скопје, кој ќе ги штити неговите интереси се до правосилното завршување на постапката.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, IV.П.бр. 1523/96. (388)

## ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

Пред овој суд се води спор за враќање на заем по тужбата на тужителката Сузана Лазеска од Скопје, ул. „Петар Ацев“ бр. 27/1 против тужениот Ерфан Рамадани од с. Студеничани бр. 342, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот Ерфан Рамадани од с. Студеничани, а сега со непознато место на живеење да се јави во Општинскиот суд во Скопје во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да достави своја адреса и постави полномошник. Во спротивно, ќе му биде одреден привремен старател што ќе ги штити неговите права во постапката.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје, I.П.бр. 3645/95. (387)

Пред овој суд заведен е спор за развод на брак по тужбата на тужителката Садие Рамовиќ од Скопје, против тужениот Јусен Рамовиќ со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Јусен Рамовиќ да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави сегашната адреса на живеење. Доколку не се јави во рокот од 30 дена на истиот ќе му биде поставен и привремен старател во смисла на чл. 84 од ЗПП, кој што ќе ги застапува неговите интереси до окончувањето на постапката или до неговото јавување во судот.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје, II. П.бр. 782/96. (389)

#### ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА

Лицето Петре Талевски роден на 12.07.1893 година во с. Лавци – Битолско уште за време на Турската империја отишол во САД на печалба. За последен пат Петре е виден во 1948 г. го градот Детроит – Сојузна држава Мичиген, САД. Од тогаш за него нема никакви вести.

Се повикува лицето Петре Талевски од с. Лавци, како и секое лице кое знае било што за исчезнатиот Петре Талевски, за неговите контакти, или за неговиот живот по 1948 година без одлагање да се јави во Основниот суд во Битола.

Доколку во рок од 3 месеци од денот на објавувањето на овој оглас не се јави исчезнатиот или било кој друг кој знае нешто за него, судот ќе донесе одлука по предлогот за прогласување на исчезнатото лице за умрено.

Од Основниот суд во Битола, ВПП. бр. 373/96. (371)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Се повикува тужената Огњатовиќ вд. Јована Звездана од с. Зубовце, живее во СРЈ со непозната адреса, да се јави при Основниот суд во Гостивар, или постави свој полномошник кој ќе ја застапува по предметот 858/96 година, тужена од тужителот Шеапи Мазлама Ајваз од с. Дебреше-Гостиварско.

Доколку не се јави или не постави свој полномошник во постапката ќе ја застапува Фидани Шоип стручен соработник при Основниот суд во Гостивар се до правосилното окончување на овој спор.

Од Основниот суд Гостивар, II.бр. 858/96 (377)

Се повикува тужениот Бекири Азби Бесим од с. Мало Турчане, Гостиварско, сега со непозната адреса во Сараево, Босна и Херцеговина, да се јави при Основниот суд во Гостивар или постави свој полномошник кој ќе го застапува по предлогот II.бр. 1081/96 во кој е тужен од тужителот Бекири Изаир од с. Мало Турчане.

Доколку не се јави или не постави свој полномошник во постапката ќе го застапува Фидани Шоип стручен соработник при основниот суд во Гостивар се до правосилното окончување на овој спор.

Од Основниот суд Гостивар, II.бр. 1081/96. (383)

Пред овој суд се води граѓанска постапка по тужбата на тужителот Хазар и Шерифи Мехмед од с. Врапчиште – Гостиварско против тужените Илиевска Горича, Илиески Илија, Илиески Војне, Илиески Делче, Петроска Дола, Нестороска Драгица, Илиески Живко, Илиески Трпе, Илиеска Митана, Илиеска Драгица, Илиески Јордан застапувани од привремен старател Илиески Васил од с. Врапчиште, како и против тужените Богоевска Велика, Јованоска Катица, Јованоски Пепо, Крајческа Љубица Аресоноска Доца и Јованоска Сава сите со непозната адреса на живеење а за

утврдување на сопственост по основ на одршка. Вредност на спорот 135.000,00 денари.

Согласно одредбите од ЗПП за привремен застапник на тужените Богоевска Велика, Јованоска Катица, Јованоски Пепо, Крајческа Љубица Аресоноска Доца и Јованоска Сава сите со непозната адреса на живеење им се поставува за привремен застапник лицето Илиески Васил од с. Врапчиште, Гостиварско.

Од Основниот суд Гостивар II.бр.41/96. (395)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Пред Основниот суд Велес поведена е постапка за оспорување на татковство по тужбата на тужителот Џенета Ваикл од с. Горно Оризари преку законската застапничка Јасмина Лекпек против тужениот Ваикл Норберт од Виена сега со непозната адреса на живеење во Австрија.

Се повикува лицето Норберт Ваикл од Виена, сега со непозната адреса на живеење во Австрија во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави пред Основниот суд Велес.

Доколку во наведениот рок тоа не го стори за привремен застапник на лицето Ваикл Норберт се одредува Јачева Биљана дипл. пр. стручен соработник во Основниот суд Велес. Привремениот застапник ќе ги застапува интересите на тужениот во постапката сè додека истиот не се јави пред судот, или, пак, додека не назначи полномошник.

Од Основниот суд Велес, II.бр. 1554/96. (397)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР

Пред основниот суд во Дебар е заведена процесна постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Фисник Даџи од Дебар против тужената Церка Даџи род. Демировска сега со непозната адреса на живеење во СР Германија. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

Се повикува тужената да се јави во судот, достави точна адреса или, определи полномошник кој ќе ја застапува по постапката по овој предмет во рок од 30 дена по објавувањето на огласот.

По истекот на овој рок судот на тужената ќе и постави привремен застапник преку ЦСР Дебар.

Од Основниот суд Дебар. II.бр. 60/96. (370)

#### ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

Пред Основниот суд во Кочани е поднесена тужба од мал. Борчо Стојков од Кочани преку законскиот застапник-неговиот татко Влатко Стојков од Кочани ул. „11-ти Октомври“ бр.1/а против тужената Јулија Горѓиева од Кочани на привремена работа во Швајцарија, со непозната адреса за зголемување на издршка.

Се повикува тужената Јулија Горѓиева од Кочани да се јави во рок под 30 дена во Основниот суд во Кочани.

Доколку тужената не се јави во определениот рок, ниту постави свој полномошник, судот ќе и определи привремен застапник и тоа Благојчо Стојменов судски приправник во Општинскиот суд во Кочани, кој ќе ги застапува интересите на тужената се до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Кочани II.бр. 312/96. (375)

#### ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд се води парнична постапка по тужбата на тужителот Спасовски Ратко од Куманово со стан на ул. „Михајло Пупин“ бр. 55 против тужениот Томислав Лазаревски од Куманово со непознато престојувалиште за утврдување на сопственост. Вредност на спорот 1.000 денари.

На тужениот му се поставува привремен застапник Љиљана Петровска стручен соработник при Основниот суд во Куманово, кое ќе го застапува тужениот до окончувањето на постапката или до неговото појавување во судот.

Од Основниот суд Куманово, П.бр. 965/95. (390)

Пред овој суд се води парнична постапка по тужбата на тужителот Цветковски Горѓи од Куманово, ул. „Вараждинска“ бр. 28 против тужениот Стојмановски Перо од с. Тронеѓа Зебрџачки пат за нарушено владение. Вредност на спорот 2.000 денари.

Бидејќи тужениот е со непозната адреса судот му поставува привремен застапник Маја Денковска стручен соработник при Основниот суд Куманово што ќе го застапува до правосилното окончување на овој спор.

Од Основниот суд Куманово, П.бр. 2965/95. (385)

Пред овој суд се води парнична постапка по тужбата на тужителот Спахија Имер од Куманово со стан на ул. „Божидар Аџија“ бр. 12, против тужениот Селими Лиман со непозната престојувалиште, за утврдување на сопственост. Вредност на спорот 1.000 денари.

На тужениот му се поставува привремен застапник Љиљана Петровска стручен соработник при Основниот суд во Куманово, која ќе го застапува тужениот до окончување на постапката или до негово појавување на судот.

Од Основниот суд Куманово, П.бр. 1735/96. (389)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по тужбата на тужителот Сејдини Јусуф од с. Чегране, Гостиварско, против тужената Добревска Слафка од с. Стенче а сега со непозната адреса, поради утврдување на сопственост по основ на купопродажба.

Бидејќи тужената Добревска Слафка е со непозната адреса во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот или да одреди свој полномошник, а во спротивно на истата ќе и биде поставен привремен старател преку Центарот за социјална работа Тетово, кој ќе ги застапува нејзините интереси се до окончување на постапката.

Од основниот суд Тетово, П.бр. 1271/96. (373)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по тужбата на тужителот ПСШ „ЛЕШНИЦА“ ДОО Тетово против тужениот Нухија Али од с. Гермо Тетово а сега со непозната адреса во странство поради надомест на штета.

Бидејќи тужениот Нухија Али е со непозната адреса се повикува во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот или да одреди свој полномошник а во спротивно на истиот ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси се до окончување на постапката.

Од Основниот суд Тетово, П.бр. 983/96. (374)

Пред овој суд се води граѓански спор за исполнување на договор по тужбата на тужителот Крстевски Ангелко од с. Туденце, против Петровски Живко од Београд сега со непозната адреса. Вредност на спорот 20.000 денари.

Се повикува лицето Петровски Живко од Београд сега со непозната адреса да во рок од 30 дена се јави во овој суд, или постави свој полномошник да ги штити неговите права во постапката, доколку во овој рок не се

јави или постави свој полномошник, судот преку ЦСР Тетово ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Основниот суд Тетово, П.бр. 1246/96. (376)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за сопственост по тужбата на тужителот Садри Камиљи од с. Одри против тужениот Стојан Атанасовски од с. Одри сега со непозната адреса во СР Југославија.

Бидејќи тужениот е со непозната адреса се повикува во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да се јави во судот или да одреди свој полномошник, а по истекот на овој рок на истиот ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси се до окончување на постапката

Од Основниот суд Тетово, П.бр. 1375/96. (396)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Јусуфи Јусуф од с. Одри против тужената Раимонда Дине од Република Албанија со непозната адреса.

Бидејќи тужената Раимонда Дине е со непозната адреса во Република Албанија се повикува истата по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да се јави и во судот во рок од 30 дена или да одреди свој полномошник. Во спротивно на истата ќе и биде поставен привремен старател преку Центарот за социјална работа Тетово.

Од Основниот суд Тетово, П.бр. 1263/96 (372)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за утврдување на сопственост по тужбата на тужителот Македонска православна црква-епархија полошко кумановска, тетовско архиерејско намесништво против тужените Драган Стевовски од с. Огушиште, Петар Стевик од с. Огушиште сега во САД со непозната адреса на живеење и др.

Се повикува тужениот Петар Душанов Стевик да се јави во судот да достави точна адреса или да одреди полномошник кој ќе го застапува во постапката по овој предмет во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. По истекот на овој рок судот на тужениот ќе му постави привремен старател преку центарот за социјални работи Тетово.

Од Основниот суд Тетово, П.бр. 664/96. (393)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по тужбата на тужителот Савевски Дракче од Тетово ул. „Благоја Тоска“ бр. 29/32 против тужениот Зејнели Фетиш од с. Јажинце сега на привремена работа во Германија со непозната адреса.

Се повикува тужениот да се јави во судот, достави точна адреса или, да одреди полномошник кој ќе ја застапува по овој предмет во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот. По истекот на овој рок судот на тужениот ќе му постави привремен старател преку Центарот за социјални работи Тетово.

Од Основниот суд Тетово, П.бр. 1014/96. (392)

Пред овој суд се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Лика Дрита од Тетово против тужениот Лика Самет од Швајцарија сега со непозната адреса.

Бидејќи тужениот Лика Саме е со непозната адреса во Швајцарија истиот се повикува да во рок од 30 дена се јави пред судот или во истиот рок овласти свој полномошник во земјата а во спротивно овој суд ќе му постави привремен застапник преку ЦСР Тетово кој ќе се грижи за неговите права и интереси до правосилното окончување на спорот за развод на брак.

Од Основниот суд Тетово, П.бр. 831/96. (394)

Пред овој суд води процес Аким Рамадани од с. Д. Палчиште, против Рамадани Исак Цеват и Рамадани Исак Емурла од с. Д. Палчиште, сега со непозната адреса во Швајцарија, за исполнење на договор.

Се повикува тужениот Емурла да во рок од 15 дена по објавувањето на огласот да се јави на судот или постави свој застапник, а по протек на овој рок ќе му биде поставен привремен старател, кој ќе ја води постапката во негово име.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1121/96. (391)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Бектеши Царије од с. М. Речица против тужениот Бектеши Незир од с. Боговиња а сега моментално во Германија со непозната адреса.

Се повикува тужениот Бектеши Незир од с. Боговиње да се јави во судот и достави точна адреса, или да одреди полномошник кој ќе го застапува во постапката во овој предмет во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот. По истекот на овој рок судот на тужениот ќе му постави привремен старател преку Центарот за социјални работи - Тетово.

Од Основниот суд Тетово, П. бр. 1174/96. (378)

Пред Основниот суд во Тетово е во тек постапка за докажување на смртта на лицето Нурије Шакири од с. Г. Речица Тетовско по предлог на предлагачот Шакири Сатки од истото село.

Се повикува лицето Нурије Шакири од с. Г. Речица, Тетовско да се јави во Основниот суд Тетово и секој друг што знае за нејзиниот живот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот.

Од Основниот суд Тетово, П. бр. 448/96. (379)

Пред овој суд се води спор за утврдување на татковство по тужбата на тужителката Гузел Амети од с. Г. Речица, Тетовско против тужениот Далиф Муслија од с. М. Речица - Тетовско а сега со непозната адреса во Швајцарија.

Се повикува тужениот Далиф Муслија од с. М. Речица кој сега се наоѓа со непозната адреса во Швајцарија да се јави пред Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, да достави своја адреса или постави свој полномошник, во спротивно судот ќе му постави привремен старател кој ќе го штити неговите права и интереси во постапката.

Од Основниот суд Тетово, П. бр. 1268/96. (380)

Пред овој суд се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Назлија Саити од с. Д. Лешница, против тужениот Љутви Адеми од с. Желино на привремена работа во СР Германија.

Се повикува тужениот Љутви Шаип Адеми од с. Желино а сега на работа и престој во СР Германија да се јави пред Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да достави своја адреса или постави свој полномошник, во спротивно судот ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката.

Од Основниот суд Тетово, П. бр. 798/96. (381)

Пред овој суд се води спор по тужбата на тужителот Рафет Сали Ибиши од с. Слатино против тужениот Керими Абдул Селим од с. Слатино а сега со непозната адреса во Америка а со основ за утврдување на купо-продажбата.

Се повикува тужениот Керими Абдула Селим од с. Слатино сега со непозната адреса во Америка, да се јави пред Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да достави своја

адреса, или постави свој полномошник, во спротивно судот ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката.

Од Основниот суд Тетово, П. бр. 1238/96. (382)

Пред Основниот суд во Тетово се води вонпроцедна постапка по предлог на предлагачот Абдула Емрули од с. М. Речица Тетовско за докажување на смртта на лицето Хазби Шефи Алију од с. М. Речица Тетовско.

Се повикува лицето Хазби Шефи Алију да се јави во Основниот суд Тетово и секој друг што знае за неговиот живот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, во спротивно судот ќе му постави привремен старател и ќе ја докаже смртта на истиот.

Од Основниот суд Тетово, П. бр. 404/96. (384)

## ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 1384/96 на регистарска влошка бр. 1-67924-0-0-0, го запиша во судскиот регистар организирањето и усогласувањето со Закон за претпријатијата на Трговското претпријатие во приватна сопственост на големо и мало, услуги, експорт-импорт „ФОРТЕЕН-КОМПАНИ“ - Скопје, д.о.о. Д.Т.Ц. „Мавровка“ локал бр. 71.

Претпријатието е основано со акт за основање на основачот Мехмети Суат на 20.06.1996 година.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 090123, 070211, 070212, 070213, 070214, 070215, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110303, 110304, 110309, 110909, 080114, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080202, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка.

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешното и внатрешното трговско работење е Мехмети Суат, директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1384/96. (7263)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6218/96 на регистарска влошка бр. 1-25239-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за трговија на големо и мало, новинско-издавачка дејност и услуги „БАТА-ПРЕСС“ експорт-импорт п.о. Бул. „Партизански одреди“ бр. 72/105, Скопје.

Дејности: 012421, 012429, 060501, 060502, 060503, 090183, 120311, реекспорт, констигнација, комисиони работи, застапување на странски фирми, претставување, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, работи на долгорочна кооперација, лизинг работи, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6218/96. (7264)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6977/96 на регистарска влошка бр. 1-23235-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Претпријатието за промет на големо и мало и услуги „МАКРОТУРС“ експорт-импорт со ц.о., с. Пирок, Тетово.

Се брише досегашниот застапник Јакуп Реџеџи, директор, а се запишува нов застапник Ормани Нирван, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6977/96. (7277)

Основниот суд Скопје I, со решението Срег. бр. 2174/96 на регистарска влошка бр. 1-29705-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието во приватна сопственост за производство, услуги и промет на големо и мало „ЕЛ-БИС“ д.о.о., ул. „Димитрија Чуповски“ бр. 80/2-1, Скопје.

Се брише Игор Пандилов, а се запишува Благунта Пандилова, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2174/96. (7278)

Основниот суд Скопје I, со решението Срег. бр. 1813/96 на регистарска влошка бр. 1-67976-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет со пестициди, губрива и застапувања на странски фирми „ФИТОХЕМ“ увоз-извоз д.о.о., ул. „Владимир Комаров“ бб, Скопје.

Друштвото е основано со одлука за основање од 02.07.1996 год., а основачи се Никола Корнаков и Фроска Корнакова со стан на ул. „Народен Фронт“ бр. 25/5, Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110302, 110303, 110304, 110309, 110903, 110909, 070310, 070320, застапување на странски фирми, застапување во надворешно трговскиот промет, застапување и посредување во промет на стоки и услуги, консигнација, реекспорт, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, склучување договори за долгорочно производство на коперација.

Претпријатието ги има сите овластувања во правниот промет со трети лица со неограничено овластување.

За обврските што настануваат во правниот промет претпријатието одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот промет е Фроска Корнакова, директор со неограничена одговорност.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1813/96. (7279)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7238/96 на регистарска влошка бр. 1-67732-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за меѓународен транспорт и трговија „ГОТЛИБ“ д.о.о. експорт-импорт, бул. „Јане Сандански“ бр. 36 вл. 2/10, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01.01 од 11.06.1996 год., а основач е Стрезоски Спасе од Скопје.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 110309, 110109, 110302, 090209, 070310, 070320, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и услуги, меѓународен транспорт на патници, реекспорт, компензациони работи, консигнациони складови, малограничен промет со Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со ситот свој имот.

Стрезоски Спасе, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7238/96. (7280)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1908/96 на регистарска влошка бр. 1-64145-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на име на фирма и проширување на Претпријатието за производство, монтажа и сервисирање на електротехнички производи „Т.Ц.М. „ТОМАКО““ д.о.о. Скопје.

Од досегашното име на Претпријатието за производство, монтажа и сервисирање на електротехнички производи „Т.Ц.М. ИНЖИНИРИНГ“ д.о.о. ул. „Партизански одреди“ бр. 21/1-13, Скопје, сега гласи: Претпријатието за производство, монтажа и сервисирање на електротехнички производи „Т.Ц.М. „ТОМАКО““ д.о.о. ул. „Партизански одреди“ бр. 21/1-13, Скопје.

Претпријатието во внатрешен промет се проширува со: 050302, 050100, 011949, 012201, 012202, 012321, 012322, 012323, 012421, 012429, 012612, 012613, 012615, 012621, 012622, 012624, 012699, 012810, 012820, 012830, 011810, 011920, 011990, 060502, 060503, 012310, 012322, 013022, 110403, 110404, 110620, 110901, 110902, 110303, 011315, 011710, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 110109, 110301, 110302, 090129, 090140, 090160, 090181, 090209, 090123, 110304, 110611, 130112, 110301, 012001, 110903, 110905, 011390, 011311, 011320, 060501, 011710, 011722, 011723, 011724, 011729.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1908/96. (7281)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1686/96 го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за туризам и угостителство „ПРОТЕА“ д.о.о. ул. „Васил Горгов“ бр. 32, Скопје.

Претпријатието е основано со договор за основање од 14.06.1996 год., а основачи се Винко Ивачиќ, Петрушевски Владислав и Петрушевски Жарко од Скопје.

Дејности: 080201, 080202, 080111, 080112, 080121, 080122, 080129, 080190, 110109, 080119, 070111, 070113, 070114, 070123, 070124, 070125, 070126, 070213, 070214, 070219, 070224, 070310, 070320, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови, посредување и застапување на странски лица при промет на стоки и услуги.

Неограничени овластувања. Целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Винко Ивачиќ, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1686/96. (7494)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 680/96 на регистарска влошка бр. 1-46674-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието за надворешен и внатрешен промет на големо и мало, градежништво, инженеринг, производство и услуги „ФАТ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Студеничанска“ 52-А, Скопје.

Се брише: Наумка Тунтеvsка, директор без ограничување.

Се запишува: Димитар Тунтеvски, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 680/96. (7495)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2212/96 на регистарска влошка бр. 1-24278-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште и проширување на дејноста на Претпријатието за промет и услуги „МАРАКС“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Видоe Смилевски Бато“ К1-21/19, Скопје.

Новото седиште на фирмата е Претпријатието за промет и услуги „ТИМ ИНЖИНИРИНГ“ 96“ д.о.о. из-



воз-увоз, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 23 влез I локал 3, Скопје.

Дејноста во внатрешниот промет се проширува со: 110109, 110303.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2212/96. (7496)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2075/96 на регистарска влошка бр. 1-42400-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште и лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет на Претпријатието за промет, туризам, угостителство и услуги „ФРАНС-КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „16 Македонска бригада“ бр. 18, Скопје.

Се врши промена на седиштето на претпријатието така да во иднина ќе биде на улица „Маршал Тито“ бр. 10, нас. Горче Петров, Скопје.

Се брише досегашниот директор Бранко Давидовски, а се запишува Славица Шукуровска, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2075/96. (7407)

Окружниот стопански суд Скопје, со решението Срег. бр. 1190/96 на регистарска влошка го запиша во судскиот регистар основањето во мешовита сопственост на Претпријатието за трговија и услуги „ВРЛД-РИСРЧ“ извоз-увоз д.о.о. ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 13, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 05.06.1996 год.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 70112, 070113, 070114, 070121, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 080201, 080202, 060501, 060502, 060503, 080111, 080112, 080121, 080122, 080190, 110309, 110909, 070310, 070320, посредување и застапување во надворешнотрговскиот промет, меѓународен транспорт на патници, меѓународен транспорт на стока, меѓународна шпедиција, туристички услуги во странство.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешно трговски промет е Лазаровски Љубомир в.д. директор, без ограничувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1190/96. (7465)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 1414/96, на регистарска влошка бр.1-68042-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија транспорт „ДАМИ-ОН“ ц.о. увоз-извоз ул. „Народен фронт“ бр. 23, локал 23, Скопје.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 20.06.1996 год. а основач е Ангел Миланов од Т. Велес.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 110909, 070310, 070320.

Во правниот промет претпријатието настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, одговара со сите свои средства.

Директор и застапник во надворешно трговското работење е Оливера Маџоска, без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1414/96. (7466)

Окружниот стопански суд Скопје, со решението Срег. бр. 1535/96 на регистарска влошка бр. 1-68054-0-0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето право на надворешно трговското работење на Претпријатието за производство, промет и услуги „БАЛ-КАН-ПРОМЕТ 96“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Орце Николов“ бр. 3, Куманово.

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01-1 од 19.06.1996 год., а основачи се Стојковиќ Драган, Станковиќ Зоран, Богдановски Стојанчо сите од Куманово.

Дејности: 011320, 011390, 011721, 011724, 011791, 012624, 012699, 011949, 012310, 011390, 012323, 012324, 012622, 012624, 012699, 013113, 013114, 013115, 013121, 060201, 050202, 060302, 060401, 060402, 060403, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060801, 060802, 060803, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 08201, 080202, 110301, 110302, 110303, 11304, 11309, 1110404, 110909, 070300, 070320, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ, посредување во надворешно-трговскиот промет, реекспорт, комисиона продажба, консигнациона продажба, компензациони работи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, туристички услуги, во странство, угостителски услуги во странство и агенциски услуги во областа на транспортот.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Костиќ Злата, директор без ограничување.

Окружен стопански суд Скопје, Срег. бр. 1535/96. (7467)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1913/96, на регистарска влошка бр. 1-62062-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство, промет и услуги „МАРТИ МАР“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Вицбегово“ бр. 77, Скопје.

Се брише Ингилизов Стојан, се запишува Ингилизовски Трајче.

Од Основниот суд Скопје I Скопје, Срег. бр. 1913/96. (7468)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2116/96, на регистарска влошка бр. 1-5592-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Основното музичко училиште „ПЕТАР БОГДАНОВ-КОЧКО“ ц.о. ул. „Мајор Чедо Филиповски“ бр. 21, Гостивар.

Се брише Богосав Стрешески, се запишува Богдановски Бобан в.д. директор.

Од Основниот суд Скопје I Скопје, Срег. бр. 2116/96. (7469)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1775/96, на регистарска влошка бр. 1-6706-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Производно услужното трговско претпријатието „АЛЕК – ЕНТЕРПРАЗ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Хо Ши Мин“ бр. 108 б, Скопје.

Пристапува основачот Марковска Анастасија, а истапува Марковска Весна.

Се брише Марковска Весна, се запишува Марковска Анастасија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1775/96. (7470)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 1274/96 на регистарска влошка бр. 1-67982-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за промет, транспорт и услуги експорт-импорт „ЦИМИ-ОИЛ“ д.о.о. ул. „Илинденска“ бб, Тетово.

Претпријатието е основано со акт за основање од 17.06.1996 год. а основач е Мустафи Ценаит од Тетово.

Во правниот промет со трети лица претпријатието ќе истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските ќе одговара со целиот свој имот.

Основачот не одговара, а сноси ризик во висина на основачкиот влог.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070228, 070230, 070240, 070250, 070260, 060501, 060502, 110109, 110309, 110303, 110909, 090209, 070310, 070320.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Мустафи Ценаит - директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1274/96. (7458)

Окружниот стопански суд Скопје, со решението Срег. бр. 5144/96, на регистарска влошка бр. 1-38250-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување право на вршење надворешно трговски промет на Претпријатието за производство, промет и услуги на големо и мало „САЛКО“ извоз-увоз п.о. ул. „Перо Тошев“ бр. 19, Куманово.

Основач: Гордана Јовановска од Куманово.

Дејности: 02011, 020110, 02014, 020140, 011941, 011949, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070225, 070226, 070229, 07031, 070310, 07032, 070320, 080190.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5144/96. (7459)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 1731/96 на регистарска влошка бр. 1-41893-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за трговија, туризам и услуги „БИЗНИС КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Д. Божинов“ бр. 15, Скопје.

Дејноста во внатрешниот промет се проширува со: 013021, 090171.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1731/96. (7460)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 1849/96, на регистарска влошка бр. 1-68071-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското друштво за промет на стоки, услуги производство, консигнација и застапување Киро и други „СОЛАР-96“ извоз-увоз д.о.о. ул. „Востаничка“ бр. 148, Скопје.

Основач: Киро Таневски од Скопје и „МАКСИМА ЛАЈН“ импорт-експорт - Атина Република Грција.

Дејности: 110302, 110303, 110304, 110309, 110905, 110404, 110909, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070201, 070500, 060502, 060501, 090121, 090122, 090131, 090139, 110301, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка а за обврските сторени спрема трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е в.д. директорот Киро Таневски со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1849/96. (7461)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 2133/96, на регистарска влошка бр. 1-2908-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Холдинг „КОМПАКТ-ХЕЛАК“ акционерско друштво за инженеринг, консалтинг и промет, експорт-импорт п.о. ул. „Народен Фронт“ бр. 19, Скопје.

Се брише Елизабета Дамјановска в.д. директор, а се запишува во внатрешен и надворешен трговски промет Дамјановски Богдан, директор.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2133/96. (7462)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 2355/96, на регистарска влошка бр. 1-51928-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на Трговското претпријатие „ДЕ-ДИ“ експорт-импорт д.о.о. Трговски центар „13-ти Ноември“ бр. 1/8, Скопје.

Бришење на претпријатието „ДЕ-ДИ“ поради припојување кон Трговското претпријатие „ДЕЛМАР-КОМЕРЦ“ извоз-увоз д.о.о. Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2355/96. (7463)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 2356/96, на регистарска влошка бр. 1-10610-0-0-0, го запиша во судскиот регистар припојувањето на Трговското претпријатие „ДЕЛМАР-КОМЕРЦ“ извоз-увоз д.о.о. Булевар „Јане Сандански“ бр. 58-1/4, Скопје.

Припојувањето на претпријатието „ДЕ-ДИ“ експорт-импорт д.о.о. кон Трговското претпријатието „ДЕЛМАР КОМЕРЦ“ извоз-увоз д.о.о. Бул. „Јане Сандански“ бр. 58-1/4, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2356/96. (7464)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 2916/96 на регистарска влошка бр. 1-292, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на „ЈУГОТУТУН“ АД за производство, обработка, откуп и продажба на тутун, земјоделство и трговија на големо и мало во мешовита сопственост со П.О. ул. „Јосиф Јосифовски“ 221, Ресен.

Се брише од судскиот регистар лицето Благојче Јаневски, в.д. директор, а се запишува Тодор Јанчевски, застапник.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 2916/96. (7413)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 3015/96, на регистарска влошка бр. 1-246, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпри-

јатието во општествена сопственост за стопанисување со шуми и примарна преработка на дрво „КАЈМАКЧАЛАН“ п.о. „Борис Кидрич“ 33, Битола.

Му престанува овластувањето за застапување на претпријатието ШПП „КАЈМАКЧАЛАН“ Битола на лицето Благој Масларов и се брише од судскиот регистар, а се запишува овластено лице за застапување: Дипл. шум, инж. Горѓи Каракачевски в.д. директор без ограничување.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 3015/96.  
(7414)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2569/96 на регистарска влошка бр. 1-18684, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното претпријатие за угостителство, трговија на големо и мало, „БОНЧЕЈЦА“ п.о. увоз-извоз ул. „Браќа Бешироски“ бр. 42, Прилеп.

Дејности: 013021, 013121, 080121, 090122, 080129, 080190, 080201, 080202, 110301, 110302, 110309, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 070111, 071012, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090171, 110303, 011311, 011315, 011320, 011390, 070310, 070320, посредување и застапување во промет со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, туристички и угостителски услуги, меѓународна шпедиција.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Боро Талески, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2569/96.  
(7415)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 2984/96, на регистарска влошка бр. 1-6343, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште и лице овластено за застапување на Претпријатието – друштво со ограничена одговорност во мешовита сопственост за надворешна и внатрешна трговија „БИТРЕЈД“ п.о. експорт-импорт ул. „1-ви Мај“ бр. 204, Битола.

Се разрешува од функцијата директор на претпријатието, лицето Живко Божиновски заради остварување право на пензија, а на негово место за в.д. директор се именува лицето Пецо Гроздановски.

Се врши промена на седиштето на Претпријатието од ул. „Добриное Радосављевски“ бр. 3 во Битола, на ул. „Бул. „1-ви Мај“ бр. 203, Битола.

Од Основниот суд во Скопје, Срег. бр. 2984/96.  
(7416)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7796/96, на регистарска влошка бр. 1-68059-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието и право на вршење надворешно трговски промет на Трговското претпријатие „АПЛАУЗ 4“ д.о.о. ул. „710“ бр. 1, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1/1 од 27.06.1996 год., а основачи се Марјан Трифуновски и Гоце Трифуновски од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250,

070260, 080121, 080122, 080190, 110309, 110909, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешно трговскиот промет се: Марјан Трифуновски, директор и Гоце Трифуновски, комерцијален директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7796/96.  
(7417)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1300/96 на регистарска влошка бр. 1-68012-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и запишување право на вршење работи на надворешен трговски промет на Претпријатието за завршни работи во градежништвото, промет и услуги „МАРНЕТ“ д.о.о. ул. „Тодор Чангов“ бр. 32/5, Скопје.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 17.06.1996 год., а основач е Драган Тасевски од Скопје.

Дејности: 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 060501, 060502, 060503, 080201, 080202, 110302, 110309, 110402, 110403, 110404, 110620, 110902, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови, меѓународна шпедиција, реекспорт.

Неограничени овластувања. Целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е: Драган Тасевски, директор, без ограничувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1300/96.  
(7481)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2390/96 на регистарска влошка бр. 1-68098-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Транспортното трговско друштво „ФА“ ДООЕЛ, Мито Хаџивасилев Јасмин“ б.б., Скопје.

Дејности: 070140, 070230, 070320.

Неограничени овластувања. Целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во меѓународниот превоз на стоки во друмскиот сообраќај, Иловски Горѓи Константин, управител без ограничување, овластен и за застапување во надворешна трговија со непрехрамбени стоки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2390/96.  
(7482)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2088/96 на регистарска влошка бр. 1-21798-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет на Претпријатието за трговија „МЕГА КОМЕРЦ-М“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Народен фронт“ бр. 25/10, Скопје.

Се брише досегашниот директор Клиничаров Борче, а се запишува Мансва Стевчевска Магдалена в.д. директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2088/96.  
(7483)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1791/96 на регистарска влошка бр. 1-68036-0-

0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување право на надворешно трговско работење на Претпријатието за трговија, угостителство, услуги и шпедиција „РОДИ КОМ“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Јане Сандански“ бр. 3-2/27, Скопје.

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01-01/96 од 30.06.1996 год. а основач е Димитровска Корнелија.

Дејности: 012512, 012513, 012515, 012521, 012522, 012524, 012611, 012614, 012621, 012622, 012701, 012702, 012703, 012810, 012820, 012830, 013010, 013021, 013022, 013050, 013111, 013114, 013119, 013121, 060501, 060502, 060503, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070240, 070250, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 110302, 110303, 110304, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнација, ресекспорт, туристички услуги, шпедиција.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка. За сите обврски настанати во прометот претпријатието одговара со целиот свој имот.

Во внатрешното и надворешното трговско работење претпријатието ќе биде претставувано од основачот Корнелија Димитровска, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1791/96. (7484)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 743/96 на регистарска влошка бр. 1-13984-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директорот на Претпријатието за производство, трговија и услуги „МАРЛЕС“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Ратко Митровиќ“ бб. Скопје.

Се брише Драган Митаноски, се запишува Драгослав Костовски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 743/96. (7485)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 648/96 на регистарска влошка бр. 1-11611-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач, директорот и проширување на дејноста на Претпријатието за промет и услуги „ЗАР“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 49, Гевгелија.

Истапува основачот Зденка Аврамовска, а пристапува Драгана Аврамовска.

Дејноста во внатрешен промет на претпријатието се проширува со: 011820, 020110.

Се брише Зденка Аврамовска, се запишува Драгана Аврамовска.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 648/96. (7486)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2136/96 на регистарска влошка бр. 1-20963-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Рудници и железарница „СКОПЈЕ-ТАЈ-МИШТЕ“ д.о.о. Претпријатието за производство, преработка, промет и услуги ц.о. Кичево.

Во внатрешен промет се прошируваат следните дејности: 070140, 070150, 07021.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2136/96. (7407)

Окружниот стопански суд Скопје – Скопје, со решението Срег. бр. 3075/96, на регистарска влошка бр. 1-60668-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за трговија и услуги „СБДБ БИЦО“ ц.о. увоз-извоз ул. „Раде Кончар“ бр. 3, Куманово.

Се брише Слободанка Додевска, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Голубовиќ Красимир, директор.

Од Окружниот стопански суд – Скопје, Срег. бр. 3075/96. (7408)

Окружниот стопански суд Скопје, со решението Срег. бр. 1427/96 на регистарска влошка бр. 1-67958-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство и трговија „АНФА-М“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Пиринска“ бр. 34, Скопје.

Основач и директор: Фросина Миновска од Скопје.

Дејности: 011941, 011949, 012310, 012321, 012322, 012421, 012429, 013021, 03003, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090121, 110109, 110309, 110404, 110909, 070310, 070320.

Застапување и посредување во надворешно трговскиот промет на стоки и услуги, ресекспорт, застапување на странски фирми, малограничен промет со СРЈ, Бугарија, Грција, Албанија.

Од Окружниот стопански суд Скопје, Срег. бр. 1427/96. (7409)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1213/96, на регистарска влошка бр. 1-1222-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за производство, промет и услуги „ЛАДЕЊЕ“ д.о.о. ул. „Леринска“ бб. Скопје.

Во внатрешен промет се прошируваат следните дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070224, 110301, 110309, 110909.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1213/96. (7410)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1247/96, на регистарска влошка бр. 1-67974-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производно трговското претпријатието „АРПРА-РА-ПАР“ д.о.о. ул. „Коста Веселинов“ бр. 8, Скопје.

Претпријатието е основано со акт-одлука за основање а основач на претпријатието е Антонијо Петров од Скопје.

Дејности: 011211, 011231, 011232, 0113111, 011312, 011313, 011314, 011315, 011320, 011390, 011791, 011799, 011810, 011820, 011832, 011920, 011930, 011941, 011949, 011990, 012111, 012112, 012130, 012201, 012202, 012310, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012410, 012421, 012429, 012511, 012513, 012524, 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 01262, 012701, 012702, 012703, 012810, 012820, 012830, 012909, 013010, 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 013043, 013050, 013071, 013072, 013073, 013080, 013091, 013099, 013112, 013113, 013114, 013121, 013122, 013400, 013500, 013904, 013909, 020110, 020121, 020140, 020201, 020202, 050100, 050201, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080114, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190,

080201, 080202, 090110, 090121, 090122, 090123, 090131, 090132, 090133, 090140, 090150, 090160, 090171, 090172, 090179, 090181, 090189, 090202, 090209, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110402, 110403, 110404, 110620, 110902, 110903, 110905, 110909, 120311, 120312, 120363. Дејностите што претпријатието ќе ги обавува во надворешниот трговски промет се следните: 070310, надворешна трговија со прехранбени производи: 070320, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во промет со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, туристички услуги со странство, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на градежни и инвестициони работи во странство, малограничен промет со Бугарија, Албанија, Грција и СР. Југославија.

Претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет ќе го застапува и претставува директорот Антонијо Петров од Скопје и тоа без ограничување.

Претпријатието истапува во свое име и за своја сметка во правниот промет со трети лица, а за обврските спрема трети лица одговара со целокупниот свој имот (целосна одговорност).

Неограничени овластувања. Целосна одговорност.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1247/96. (7411)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2080/96, на регистарска влошка бр. 1-34231-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на застапник на Приватното трговско претпријатие „ДИКОМ“ д.о.о. ул. „Лука Геров“ бр. 50-5/9, Скопје.

Се брише досегашниот застапник Ристовски Димчо директор а се запишува Ристовска Роска, директор со неограничени овластувања во рамките на дејноста.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2080/96. (7412)

Основниот суд Скопје I, со решението Срег. бр. 1468/96, на регистарската влошка, бр. 1-58720-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен промет на НТР Претпријатието за производство, промет, посредување и услуги „НИМЕТУЛА-КОМПАНИ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Маршал Тито“ бр. 6/47, Скопје.

Се врши промена на лице овластено за застапување во внатрешен промет и НТР и тоа:

Се брише – Екрем Демири – директор, а се запишува Шерифедин Полику.

Од Основниот суд во Скопје, Срег. бр. 1468/96.

(7359)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1139/96, на регистарската влошка бр. 1-67967-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за производство, промет, посредување и услуги „ГОРАН-ТРЕЈД“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Македонска Ковска Бригада“ бр. 10/42, Скопје.

Дејности: 011905, 110903, 110909, 110901, 110620, 110611, 011313, 011419, 011413, 011420, 011430, 011526, 011602, 011710, 011721, 011722, 011723, 011724, 011390, 011729, 011741, 011742, 011743, 011749, 011799, 011949, 0120001, 012201, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012612, 012313, 012622, 012623, 012624, 012699, 012703, 013022, 013021, 013030, 013099, 013113, 013114, 013115, 013119, 013050, 013121, 013400, 013500, 013400, 013500, 013901, 013904, 013909, 020110, 020121, 020140, 030003, 030004, 050100, 050301, 050302, 060503, 060501, 060502, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128,

070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080129, 080130, 080201, 080202, 090110, 090121, 090123, 090131, 090132, 090133, 090139, 090140, 090150, 090160, 090171, 090172, 090179, 090181, 090189, 090201, 090202, 090209, 100200, 110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 110401, 110402, 11403, 11404, 120312, откуп на сточарски, земјоделски производи, печурки и др. 070310, 070320, дејности во надворешен промет комисиони и консигнациони работи, реекспорт, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и Србија.

Со одлука од 29.6.96 год. основач на претпријатието е Горданчо Салтировски од Скопје директор со неограничени овластувања за застапување во внатрешен и надворешен промет. Неограничена одговорност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1139/96. (7360)

Основниот суд Скопје I, со решението Срег. бр. 1172/96, на регистарската влошка, бр. 1-67962-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за производство, промет, посредување и услуги „ДИНО-ТРЕЈД“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Втора Македонска Бригада“ бр. 20-а, Скопје.

Дејности: 110905, 110903, 110909, 110901, 110620, 110611, 011313, 011419, 011413, 011420, 011430, 011526, 011602, 011710, 011721, 011722, 011723, 011724, 011390, 011729, 011741, 011742, 011743, 011749, 011799, 011949, 0120001, 012201, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012612, 012313, 012622, 012623, 012624, 012699, 012703, 013022, 013021, 013030, 013099, 013113, 013114, 013115, 013119, 013050, 013121, 013400, 013500, 013400, 013500, 013901, 013904, 013909, 020110, 020121, 020140, 030003, 030004, 050100, 050301, 050302, 060503, 060501, 060502, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080129, 080130, 080201, 080202, 090110, 090121, 090123, 090131, 090132, 090133, 090139, 090140, 090150, 090160, 090171, 090172, 090179, 090181, 090189, 090201, 090202, 090209, 100200, 110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 110401, 110402, 11403, 11404, 120312, откуп на сточарски, земјоделски производи, печурки и др. посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и Србија.

Со одлука од 3.6.1996 год. основач на претпријатието е Хаљили Аљи и Мазлиум. Аљи Хаљили директор со неограничени овластувања, за застапување во внатрешен и надворешен промет.

Неограничена одговорност.

Од Основниот суд во Скопје, Срег. бр. 1172/96.

(7361)

Основен суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1915/96, на регистарската влошка бр. 1-751 0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на „МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА“ Булевар „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ бр. 66, Скопје.

Се брише досегашниот директор на МРТ – Мелпомени Корнети, а се запишува Слободан Трајковски – генерален директор на МРТ.

Од Основен суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1915/96. (7283)

Окружен стопански суд Скопје, со решението Срег. бр. 1263/96 на регистарската влошка, бр. 1-67944-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување право на вршење работи во надворешно трговскиот промет на Претпријатието за трговија и услуги „БОДИНГ-92“ ц.о. експорт-импорт ул. „Сава Михајлов“ бр. 4, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 17.06.1996 год. а основач е Павловски Борис од Скопје.

Дејности: 0701, 07011, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 070140, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 110909, 05030, 050301, 050302, 08012, 080129, 080190, 080201, 080202, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства – целосно.

Директор и застапувач во областа на надворешно трговскиот промет (без ограничување) е лицето Павловски Борко од Скопје.

Од Окружниот стопански суд, Скопје, Срег. бр. 1263/96. (7284)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2119/96, на регистарската влошка, бр. 1-65685-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за производство и трговија „БАНКА ЕКСКЛУЗИВ“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Тале Христов“ бр. 3/51, Скопје.

Се разрешува Гичева Елена, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Гичева Снежана, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2119/96. (7285)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2120/96, на регистарската влошка, бр. 1-37472-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице за застапување во внатрешен промет на Претпријатието за трговија и услуги „ЛЕДИ КОМЕРЦ“ д.о.о. ул. „Симче Настевски“ бр. 4-б, Скопје.

Да се брише досегашниот директор Петре Велковски, а да се запише Стефковски Симеон директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2120/96. (7286)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2206/96, на регистарската влошка, бр. 1-14937-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма на Компанијата за производство и трговија „МАГЛИД“ ц.о. извоз-увоз ул. „Мис Стон“ бр. 14, Скопје.

Се менува обликот на претпријатието Компанија за производство и трговија „МАГЛИД“ ц.о., и во иднина ќе гласи:

Компанија за градежништво „МАГЛИД-ИНЖЕНЕРИНГ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Мис Тон“ бр. 14, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2206/96. (7287)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1875/96 на регистарската влошка, бр. 1-68035-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основање-

то на Друштвото за производство промет и услуги „КОМПАНИЈА КИРИК“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Виктор Иго“ бр. 20, Скопје.

Друштвото е основано со одлука за основање од 20.06.1996 год. а основач е Кирик Љубиша од Белград.

Дејности: 011941, 011949, 012201, 0120202, 012203, 012310, 012321, 012322, 050100, 050201, 050202, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070132, 070124, 070221, 070221, 070212, 070213, 070214, 070219, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 080150, 090110, 090121, 09022, 090123, 090140, 090150, 090160, 090181, 090183, 110903, 110905, 110909, 070310, надворешна трговија со прехранбени производи 070320, надворешна трговија со непрехрамбени производи, вршење туристички работи со странство, посредување, реекспорт и застапување во надворешен трговски, промет, консигнациона продажба.

За обврските во правниот промет претпријатието одговара со целиот свој имот.

Во правниот промет претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешно трговскиот промет е Каратановски Александар – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1875/96. (7288)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2097/96 на регистарска влошка бр. 1-37721-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за трговија и услуги „ВИСКОМ“ д.о.о. Бул. „Октомвриска Револуција“ бр. 10/2-8, Скопје.

Дејности: 011219, 013909, 013904.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2097/96. (7295)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2089/96 на регистарска влошка бр. 1-49769-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за трговија на големо и мало извоз-увоз „БИНАЈС“ д.о.о. с. Трстеник, Кавадарци.

Дејности: 070240, 070150, 070260, 060501, 060502, 060503, 080121, 080190, 080201, 090121, 110309, 110909, 090139, 013010, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и Југославија, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, посредништво, застапување, комисиони работи, консигнационни работи и реекспорт на стоки.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2089/96. (7296)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1729/96 на регистарска влошка бр. 1-68062-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги, туризам, угостителство и трговија на големо и мало „БЕШ ЈИЛДИЗ“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Џон Кенеди“ бр. 25/3-2, Скопје.

Дејности: 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 07021, 070222, 070223, 070225, 070224, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 0802, 08020, 080201, 080202, 060501, 060502, 060601, 060602, 110303, 110304, 110309, 110909, 012615, 012820, 012830, 013121, 013122, 080129, 080190, 090160, 090150, 090171, 090179,

012622, 050100, 080119, 110602, 080113, 080111, 080112, 060403, 050301, 050302, 120190, 120420, 120312, 110902, 080190, 080121, 080122, 07031, 070310, 07032, 070320, реекспорт, посредување и застапување во надворешен промет, меѓународен превоз на стоки, меѓународен превоз на патници, консигнациона продажба, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските превземени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сиот имот со кој располага со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Јонузovski Ирфан, в.д. директор без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1729/96. (7297)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1047/96 на регистарска влошка бр. 1-68021-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватната здравствена организација – ординација по општа медицина „КОРПОРЕ САНО“ д.о.о. ул. „2 фебруар“ бр. 9, Куманово.

Здравствена организација е основана со договор за основање од 22.04.1996 год., а основачи се Арничевски Срџко и Михајловска Марина.

Дејности: 1301, 13012, 13120, 130111, 130159, 070320.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1047/96. (7298)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2162/96 на регистарска влошка бр. 1-7980-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, проширување на дејност и промена на директор на Претпријатието за производство и дистрибуција на аудио и видео материјали „БИРЛЕНД ЊУ ПАУЕР ПРОДАКШН“ експорт-импорт п.о. Скопје, ул. „Методија Митевски“ 1/47, Скопје.

Новиот назив гласи: Трговско радиодифузно друштво „ТЕЛЕКС“ д.о. ул. „Битпазарска“ бр. 60, Скопје.

Се брише стариот директор Сузана Ахмед, а се запишува новиот директор Ахмед Шпенд.

Дејности: 110302, 120350.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2162/96. (7299)

Основниот суд Скопје I, со решението Срег. бр. 1579/96, на регистарската влошка бр. 1-22132-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на правен облик, основач и директор на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало „МА-ЈАМИ“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Вера Јоциќ“ бр. 14/20, Скопје.

Претпријатието за производство, консалтинг и промет „СПЕКАР“ п.о. Горни Милановац, СРЈ.

Се брише Боро Мадик, се запишува Боро Мадик како в.д. директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1579/96. (7312)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1970/96 на регистарска влошка бр. 1-5222-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, промена на основач и промена на директор на Трговското претпријатие „ЕСТО“ д.о.о. ул. „Рузвелтова“ бр. 2/22 Скопје.

Се врши промена на седиштето и во иднина ќе биде на: ГТЦ II кат бр. 15 Градски трговски центар.

Како основачи на претпријатието истапуваат лицата Златко Стоименов од Скопје и Билјана Стоименова од Скопје а пристапува лицето Слободан Боцевски од Скопје.

Се разрешува Златко Стоименов директор, а се именува Боцевски Слободан директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1970/96. (7313)

Основниот суд Скопје I, со решението Срег. бр. 1893/96, на регистарска влошка бр. 1-49287-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и лице овластено за застапување во внатрешен промет и НТР на Претпријатието за производство на оптички помагала, промет и услуги „ИНТЕР-ОПТИК“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Парт. Одреди“ бр. 36/5, Скопје.

Како основач пристапува лицето Миле Пеливанов од Скопје.

Се брише досегашниот директор Миле Пеливанов а се запишува Емил Јосковски, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1893/96. (7314)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2062/96, на регистарска влошка бр. 1-39457-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Претпријатието за трговија, производство и услуги „МАНИ“ д.о. ул. „Крушевска“ бр. 2, Богданци.

Се брише досегашниот застапник САПЛАМАЕВ ЗОРАН, директор без ограничување, се запишува новиот законски застапник Паункова Хилда, директор, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2062/96. (7315)

## СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението на Окружниот стопански суд во Скопје, II Ст.бр. 15/96 од 03.IV.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот ППП „Кана Комерц“ – Скопје, ул. „Н. Русински“ бр. 10-2/28.

За стечаен судија е одредена Стефка Чесноска-Танева, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Петров Ефтим од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 50/3-4, телефон 417-130.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок до 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања, накнадно ќе се закаже.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1871)

Основниот суд во Струга, со решението Ст.бр. 24/96 од 15.X.196 година, отвори стечајна постапка према должникот ПП „Фриго-Италија“ ул. „Маршал Тито“ бр. 230 од Струга.

За стечаен судија се одредува Фатмир Даути, судија на Основниот суд во Струга.

За стечаен управник се одредува Балоски Илија, ул. „Гуро Салај“ бр. 14 од Струга.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања со пријава, со поднесок во два примероци, со докази и бирманска уплата на такса од 600 денари, уплатена на жиро сметка бр. 41020-696-37 во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на

РМ“. Се повикуваат должниците да ги измират своите долгови без одлагање.

Рочиште за испитување на побарувањата се закажува на 10.XII.1996 година во 10,15 часот во Основниот суд – Струга.

Огласот е истакнат на огласната табла во судот на 15.X.1996 година.

Од Основниот суд во Струга. (1849)

Основниот суд во Прилеп со решението Ст.бр. 21/96 од 25.IX.1996 година над ПП „АЛЕКС – Силвија“ од Прилеп ја заклучи стечајната постапка.

Од Основниот суд во Прилеп. (1836)

Основниот суд во Куманово објавува дека со решенијата Ст.бр. 31/96 г. – ППТ „Има-Е-Транс“ – Куманово, Ст.бр. 21/96 г. ППУ „Дамбаз-Комерц“ Куманово, Ст.бр. 87/96 – ПВНП „Ина – Промет“ – Куманово, Ст.бр. 41/96 ППТУ „Софи-Трејд“ Куманово, е заклучена стечајната постапка над овие претпријатија.

По правосилноста на решенијата претпријатијата ќе се бришат од Регистарот на Претпријатијата што се води при Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (1874)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 106/96 од 02.X.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот ПТУТ „К-МАРТ“ од Скопје ул. „Востаничка“ бр. 62.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Киро Јакимовски од Скопје, ул. „Бахар Моис“ бр. 1-а, телефон: 366-087.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 02.XII.1996 год. во 11,45 часот, во барака 4, соба број 5 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (1842)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 223/96-III од 27.V.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие на големо и мало „Блимекс“ од Скопје ул. „Деварца“ бр. 11.

За стечаен судија е одредена Стефка Чесноска-Танева судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Раде Стефановски од Скопје, ул. „Пелистерска“ бр. 1-II/7, телефон: 251-738.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 12.XII.1996 год. во 11 часот, соба број 56 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1843)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 229/96 од 10.VI.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот ПТУП „КОР-НЕКС“ од Скопје ул. „Волгоградска“ бр. 5/1.

За стечаен судија е одредена Стефка Чесноска-Танева, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Раде Стефановски од Скопје, ул. „Пелистерска“ бр. 1-2/7, телефон: 251-738.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 12.XII.1996 год. во 10 часот, соба број 56 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1844)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 258/96 од 27.V.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот ТП „Це-Мах“ од Скопје ул. „Проход Пчински“ бр. 146.

За стечаен судија е одредена Стефка Чесноска-Танева, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон: 260-694.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања ќе се закаже дополнително.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1845)

Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 172/96 од 16.X.1996 е отворена стечајна постапка над должникот ПОС за производство, промет и услуги „Црвена Звезда“ од Скопје ул. „Сава Ковчевик“ б.б. со жиро сметка 40100-601-5096.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Марина Панева Методијевска од Скопје, бул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 15/1/31, телефон 423-120.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 23.XII.1996 год. од 8,30 ч. во барака 4, соба број 5 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје.

Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 151/96 од 02.X.1996 е отворена стечајна постапка над должникот ППП „Шен Имлекс“ од Скопје ул. „Дижонска“ б.б.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Илија Заковски од Скопје, ул. „Рузвелтова“ бр. 54.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 02.XII.1996 год. од 10,30 ч. во барака 4, соба број 5 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (1872)



**ЛИКВИДАЦИИ**

Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 237/96 е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги „Ерфолг“ ДОО ул. „Партение Зографски“ бр. 48 со жиро сметка 40100-601-107383.

За ликвидационен управник е одредена Драгица Иванчикова од Скопје, ул. „Дрезденска“ бр. 15/II-12, телефон 363-730.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 15.XI.1996 год. во 9 ч. во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје.

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 230/96 од 08.X.1996 е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо имало „Верса-Пром“ – Скопје од Скопје ул. „Партизански одреди“ бр. 36, со жиро сметка 40120-601-238113

За ликвидационен управник е одреден Стојан Марковски од Скопје ул. „Горче Петров“ бр. 3/38, телефон 316-794.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 25.XI.1996 год. во 8,10 соба бр. 59 во зградата на Апелациониот суд – Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1833)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Л.бр. 115/96 од 25.IX.1996 година заклучена е ликвидационата постапка над должникот Претпријатие за меѓународна и внатрешна шпедиција и трговија „Игишпед“ Ц.О. Скопје, ул. „Ангел Димов“ бр. 8/5-3.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од Регистарот на претпријатијата на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1850)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението II Л.бр. 91/96 од 15.X.1996 година заклучена е ликвидационата постапка над должникот – Трговско услужно претпријатие на големо и мало „Сивекс“ ДОО експорт-импорт Скопје, ул. „Анкарска“ бр. 23.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од Регистарот на претпријатијата на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1851)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението II Л.бр. 17/96 од 15.X.1996 година заклучена е ликвидационата постапка над должникот Издавачко претпријатие „Христијанска книга“ од Скопје, ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 16.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од Регистарот на претпријатијата на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1852)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението II Л.бр. 87/96 од 15.X.1996 година заклучена е ликвидационата постапка над должникот Производно прометно претпријатие „Вендора-Векам“ експорт-импорт Д.О.О. Скопје, ул. „Железничка“ бб.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од Регистарот на претпријатијата на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1853)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението II Л.бр. 21/96 од 15.X.1996 година заклучена е ликвидационата постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги „Гранада“ ДОО Скопје, ул. „Атинска“ бр. 26, спрат 7, стан 26.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од Регистарот на претпријатијата на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1854)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението II Л.бр. 15/96 од 15.X.1996 година заклучена е ликвидационата постапка над должникот Производно трговско претпријатие на големо и мало „Валтом“ Скопје, ул. „Елисие Поповски“ бр. 19.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од Регистарот на претпријатијата на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1855)

**МАЛИ ОГЛАСИ**

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за туризам, сообраќај, застапување, трговија и услуги „Флој Турист Компани“ увоз-извоз д.о.о. – Скопје“. (5415)

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за промет, производство и услуги „Дали-Ан Компани“ – Трубарово – Скопје“. (5416)

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие во општествена сопственост за производство и услуги Ветеринарна станица „Песјак“ П.О. – Македонски Брод“. (5436)

Тркалезен печат под назив: Акционерско друштво услужно прометно производствено претпријатие „Југоснабдител“ ц.о. Скопје. (5610)

Тркалезен печат под назив: Производно трговско услужно претпријатие „РЕКОРД – ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ДОО Експорт-Импорт Скопје. (5583)

Тркалезен печат под назив: Претпријатие за трговија и графички услуги „ВЕСНА-ГРАФИК“ д.о.о. Скопје. (5608)

Тркалезен печат под назив: „Мелоди“ ДОО за сценска музичка издавачка дејност и трговија Скопје. (5606)

Тркалезен печат под назив: Претпријатие – ДОО за производство услуги и промет „СЛОГА – ПРОМЕТ“ п.о. (во средината со големи букви е напишано Ш Т И П и под него има впишан број „1“.

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие за трговија на големо и мало „Роботрон Јуниор“ експорт-импорт ц.о. – Скопје. (5492)

Тркалезен печат под назив: Производно услужно трговско претпријатие на големо и мало „Чарли“ ц.о. увоз-извоз – Скопје. (5492-а)

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие за трговија, производство и услуги на големо и мало „Југа Комерц“ ц.о. увоз-извоз - Скопје. (5493)

Тркалезен печат и штембил под назив: „Сојуз на друштвата на музичарите од забавна и народна музика на Република Македонија – Скопје.“ (5494)

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за трговија на големо и мало, туризам, проектирање и инженеринг извоз-увоз „ВАВ Интернационал“ д.о.о. – Скопје. (5495)

Правоаголен печат под назив: „Трговско претпријатие „МОБИ КО“ Д.О.О. Експорт-Импорт Скопје“. (5621)

Тркалезен печат и штембил под назив: „Месна заедница с. Корешница-Неготино.“ (5628)

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за производство и трговија на големо и мало, „Кочанчанка Комерц“ увоз-извоз д.о.о.– Скопје. (5524)

Тркалезен печат под назив: „Мелоди“ доо за сценска музичка издавачка дејност и трговија“. (5525)

## Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 742560/95, издаден од УВР – Скопје на име Ненад Ликар, ул. „Гиго Михајловски“ бр. 2, Скопје.

(5633)

Пасош бр. 0219102 на име Садовски Сефер, Дебар.

(5622)

Пасош бр. 167144 на име Јонузи Бесим ул. „Ј. Златановски“ бр. 113, Тетово.

(5623)

Пасош бр. 286982 издаден од УВР Скопје на име Ферати Неваип с. Бојане, Скопје.

(5624)

Пасош бр. 0555775/95 издаден од УВР Скопје на име Рашид Бекир ул. „Струмичка“ бр. 10/2-1, Скопје.

(5625)

Пасош бр. 800252/96 издаден од УВР Куманово на име Рахим Ајдиновиќ ул. „Браќа Рибар“ бр. 73, Куманово.

(5626)

Пасош бр. 516253 на име Тоска Гулдане ул. „Гоце Делчев“ бр. 54, Гостивар.

(5627)

Пасош бр. 812539/96 издаден од УВР Скопје на име Таџедин Емини с. Арачиново, Скопје.

(5618)

Пасош бр. 540916/94 издаден од УВР Скопје на име Соња Обрадовиќ-Бендевска ул. „Будимпештанска“ бр. 25, Скопје.

(5619)

Работна книшка на име Симе Ѓорѓиевски, Скопје.

(5620)

Решение за дуќан бр. 25-710 од 26.06.1996 издадено од Министерство за стопанство општина Чаир-Скопје на име Селама Алиовски, бул. „Македонско косовска бригада“ бр. 5/3, Скопје.

(5614)

Чековна картичка бр. 35651-13 и чекови бр. 956258 и 956259 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Лидија Кизова, Скопје.

(5615)

Работна книшка на име Ивица Петровски, Скопје.

(5616)

Свидетелство за завршено средно образование издадено од Гимназија „Кочо Рацин“ Скопје на име Зоран Томовски, Скопје.

(5617)

Диплома за завршено средно образование издадено од Гимназија „Зеф Љуш Марку“ – Скопје на име Ервин Омери, Скопје.

(5618)

Работна книшка на име Илија Николовски, Скопје.

(5619)

Чекови од бр. 1391683 до 1391688 од тековна сметка бр. 7632/23, издадени од Охридска банка а.д. – Охрид на име Митко Каневче, ул. „М. Нестороски“ бр. 21А, Охрид.

(5515)

Четири чека од тековна сметка бр. 8279/76, издадени од Охридска банка а.д. – Охрид на име Петрушевска Елена, ул. „Сирма Војвода“ бр. 44-а, Охрид.

(5516)

Чекови од бр. 2305656 до 2305665 и 2264138, издадени на тековна сметка бр. 3094/39 од Охридска банка а.д. – Охрид на име Тупанчески Љубе, с. Мешешта, Охрид.

(5517)

Чекови од бр. 2321689 до 2321693 од тековна сметка бр. 3091/36, издадени од Охридска банка а.д. – Охрид на име Парулески Славе, с. Лесковец, Охрид.

(5518)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ „Душан Петрушевски“ с. Одри на име Лимани Бејтула, с. Орашје, Тетово.

(5519)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ „Душан Петрушевски“ с. Одри на име Велија Хасан, с. Орашје, Тетово.

(5520)

Пасош бр. 543035/94, издаден од УВР – Струмица на име Манев Милан, ул. „Годор Чучков“ бр. 34, Струмица.

(5521)

Пасош бр. 361617, издаден од УВР – Струмица на име Димитрова Тања, ул. „Киро Минанов“ бр. 27/14, Струмица.

(5522)

Пасош бр. 0414005, издаден од УВР – Струмица на име Димова Велика, с. Дражево 87, Струмица.

(5523)

Пасош бр. 836998/96, издаден од УВР – Скопје на име Вукица Дафовска, ул. „Ѓорѓи Сугаре“ бр. 10-1/8 Скопје.

(5526)

Пасош бр. 326533/94, издаден од УВР – Скопје на име Бајрам Јашар, ул. „Демирхисарска“ бр. 40, Скопје.

(5527)

Пасош бр. 23707/93, издаден од УВР – Тетово на име Бедри Демири, нас. Дреновед бр. 31, Тетово.

(5528)

Пасош бр. 000173/92, издаден од УВР – Скопје на име Златко Ковач, ул. „Даме Груев“ бр. 7-9/3, Скопје.

(5529)

Чекови од бр. 223231 до 223240 и 215717 на тековна сметка бр. 840-15-6216/41 од Македонска банка а.д. – Скопје на име Вукица Дафовска, Скопје.

(5530)

Чек бр. 11631575 од тековна сметка бр. 26036138/29, издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Методија Томески, Скопје.

(5531)

Чекови бр. 2107193 и 2107194 од тековна сметка бр. 1807761, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Борислав Попов, Скопје.

(5532)

Чекови бр. 3221278 и 3221279 издадени на тековна сметка бр. 73487/31 од Комерцијална банка а.д. – Скопје.

(5533)

Пасош бр. 257761/ издаден од УВР – Струмица на име Вргова Ѓурѓа, с. Моноспитово 219, Струмица.

(5474)

Решение за компензациона работа бр. 18-1838/2 од 04.Ш.1994 година, издадено од Министерство за односи со странство на РМ на име Градежно претпријатие „Маркови Кули“ ул. „Васко Карангелески“ б.б. Прилеп.

(5475)

Пасош бр. 0348904 на име Алексов Димитар, ул. „Караорман“ бр. 36, Гевгелија.

(65476)

Чекови бр. 210596 и 1134774 од тековна сметка бр. 52567/99, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Трамповска Даринка, Скопје.

(5477)

Чекови бр. 3221278 и 3221279, издадени на тековна сметка бр. 73487/31 од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Ласте Додевски, Скопје.

(5485)

Работна книшка на име Леона Марковиќ, Скопје,

(5486)

Работна книшка на име Јованка Филиповска, Скопје.

(5487)

Работна книшка на име Злате Петрушевски, Скопје.

(5488)

Работна книшка на име Биљана Петрушевска, Скопје

(5489)

Работна книшка на име Нада Ѓорѓевска, М. Анови, Скопје.

(5490)

Решение бр. 11-1958, од 12.VII.1993 год., издадено од Секретаријат за стопанство Чаир - Скопје на име Мустафа Асан, Скопје.

(5491)

Работна книшка на име Бошко Кузмановски, с. Волково, Скопје.

(5496)

Пасош бр. 564970/95, издаден од УВР – Скопје на име Лазо Гелов, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 302-б, Скопје.

(5497)

Пасош бр. 665619/95, издаден од УВР – Куманово на име Перица Тасевски ул. „Ристовац“ бр. 1 Куманово.

(5498)

Пасош бр. 283842/94, издаден од УВР – Скопје на име Киро Крстевски, ул. „Методија Патчев“ бр. 36, Скопје.

(5499)

Пасош, издаден од УВР – Гостивар на име Незир Матњани, с. Мало турчане ЈНА бр. 73, Гостивар.

(5500)

Пасош бр. 151663/94, издаден од УВР Титов Велес на име Изет Шабановиќ с. Г. Оризари, Велес.

(5501)

Пасош бр. 909969/96, издаден од УВР – Скопје на име Жаклина Василевска ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 22, Скопје

(5502)

Чек бр. 3259084, издаден на тековна сметка бр. 10886465 од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Нада Мирчевска, Скопје.

(5503)

- Чекови бр. 11366724 и 11366729, издадени на тековна сметка бр. 10554-86 од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Марика Ристова, Скопје. (5504)
- Чекови бр. 1282646 и 1242649, издадени на тековна сметка бр. 7986674, од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Музафера Фестиќ, Скопје. (5505)
- Чекови од бр. 952935 до 952941, 952932, 952944, 952945, 952946, од бр. 928951 до 928962, 1665596, 1383730, 1337084, издадени на тековна сметка бр. 5062-15 од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Јефто Трајковски, Скопје. (5506)
- Работна книшка на име Мимоза Петровска, Скопје. (5507)
- Работна книшка на име Зоран Јандриоски, Скопје. (5508)
- Работна книшка на име Мара Сугареска, Скопје. (5509)
- Работна книшка на име Фиданка Давитковска, Куманово. (5510)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ „Лирија“ – Скопје на име Феризате Абзи, Скопје. (5511)
- Решение бр. 25-358 од 01.II.1996 година, издадено од Секретаријат за стопанство Центар – Скопје на име Пецо Христовски, Скопје (5512)
- Решение за работа, издадено од Секретаријат за стопанство – Титов Велес на име Јакупи Исмаил, с. Бузалково, Велес. (5513)
- Пасош бр. 013065/ на име Сами Лиман, ул. „Димче Мечето“ бр. 17, Скопје. (4804)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од ПОУ „Рајко Жинзифов“ на име Маслак Сибела, с. Горно Оризари, Велес. (5514)
- Работна книшка на име Леона Марковиќ, Скопје. (5534)
- Пасош бр. 813342/95, издаден од ГУВР – Скопје на име Ристо Пивковски, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 268-6, Скопје. (5540)
- Пасош бр. 164766/94, издаден од УВР – Тетово на име Сабедин Беџети, ул. „Б. Миладиновиќ“ бр. 164, Тетово. (5541)
- Работна книшка на име Гоце Зеленковски, Скопје. (5542)
- Пасош бр. 782908 издаден од ОВР Струга на име Узеири Тасим нас. Теферич, Струга. (5567)
- Работна книшка на име Нурије Рамаданиќ, Скопје. (5236)
- Пасош бр. 0256262 издаден од УВР Велес на име Златко Ристевски ул. „Неретва“ бр. 1-б, Велес. (5569)
- Девизна штедна книшка бр. 4000-03-04742-А издадена од Инвест банка – Скопје на име Миле Узуновски, ул. „Поп Богомил“ бр. 17, Скопје. (5570)
- Пасош бр. 598036/95 издаден од УВР Скопје на име Рабије Азировска ул. „Панче Неделковски“ бр. 20, Скопје. (5571)
- Пасош бр. 791219/95 издаден од УВР Скопје на име Хисамедин Пајазити ул. „Цветан Димов“ бр. 81, Скопје. (5572)
- Пасош бр. 207515/94 издаден од УВР Скопје на име Реџеп Демири ул. „Бис“ бр. 158/34, Скопје. (5573)
- Чекови од 3332181 до 3332193 од тековна сметка бр. 59917-24 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Дивна Шиповиќ, Скопје. (5574)
- Чекови од бр. 1918673 до 1918682, од бр. 3459846 до 3459851, 3182498, 3182500 и 3182503 од тековна сметка бр. 109455/62 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Љубомир Смилевски, Скопје. (5575)
- Работна книшка на име Емина Адеми, Скопје. (5576)
- Работна книшка на име Дејан Петровски, Скопје. (5577)
- Работна книшка на име Васко Анчев, Скопје. (5578)
- Работна книшка на име Цавид Јакупи, Скопје. (5579)
- Свидетелства од I, II, III и IV година издадени од Машинско училиште „Гоце Делчев“ Скопје на име Лазе Стојанов, Скопје. (5580)
- Пасош бр. 0400190 издаден од УВР Тетово на име Дафина Сулејмани ул. „Радован Цониќ бр. 43-а, Тетово. (5482)
- Решение Уп. бр. 12-66/2 од 28.IV.1989 година, издадено од СО-Центар на име Аргир Марковски, Скопје. (5584)
- Чековна картичка бр. 211472888 и чекови од бр. 3077586 до 3077593 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Горан Стојковски, Скопје. (5585)
- Чекови од бр. 3290071 до 3290076 од тековна сметка бр. 66090-59 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Милена Мишева, Скопје. (5596)
- Чекови од бр. 3268537 до 3268542 од тековна сметка бр. 68092-81 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Маргарита Симеонова, Скопје. (5597)
- Чекови од бр. 3268472 до 3268481 од тековна сметка бр. 41015-31 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Маргарита Симеонова, Скопје.
- Чекови од бр. 147391 до 147395, 148399 и 148400 од тековна сметка 100377/90 издадени од Земјоделска банка АД Скопје на име Фена Јанева, Скопје. (5599)
- Чекови бр. 2827179, 2827181, 2827182 и 2827183 од тековна сметка 35788-51 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Борис Стојановски, Скопје. (5600)
- Чекови бр. 3283807, 3283808 и 328809 од тековна сметка бр. 58059/47 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Димитар Хаџиев бул. „АВНОЈ“ бр. 40/3-4, Скопје. (5601)
- Работна книшка на име Каролина Арсова, Скопје. (5602)
- Работна книшка на име Славе Кекеновски, Скопје. (5603)
- Работна книшка на име Марика Петковска, Скопје. (5604)
- Решение Уп.бр. 12-8691, издадено од Секретаријат за стопанство Центар Скопје на име Елена Додевска, Скопје. (5605)
- Пасош бр. 0146423 на име Љазим Рамани с. Г.Палчиште, Тетово. (5613)
- Пасош бр. 166455 на име Зендели Бурханедин с. Г.Бањица, Гостивар. (5611)
- Пасош бр. 196438 на име Абдија Емрла с. Градец, Гостивар. (5612)
- Пасош бр. 644343 издаден од УВР Скопје на име Башким Бериша ул. „Лазар Поп Трајков“ бр. 43/1-1, Скопје. (5609)
- Пасош бр. 112199 на име Емини Неџат ул. „Средорек“ 50, Куманово. (5608)
- Пасош бр. 0115283 издаден од УВР Кочани на име Анастасов Стојан ул. „29 Ноември“ бр. 21, Кочани. (5606)
- Пасош бр. 226734/94 издаден од УВР Гостивар на име Нуредини Хаджерка ул. „Београдска“ бр. 30, Гостивар. (5586)
- Пасош бр. 724143/95 издаден од УВР Скопје на име Алија Садик ул. „Рифат Бурџевиќ“ бр. 75, Скопје. (5587)
- Пасош бр. 7666762/95 издаден од УВР Скопје на име Атина Новаковска ул. „Никола Тримпаре“ бр. 18/2-2, Скопје. (5588)
- Пасош бр. 218509/94 издаден од УВР Кичево на име Алифуад Кусароски бул. „Ослободување“ бр. 44, Кичево. (5589)
- Пасош бр. 12537/93 издаден од УВР Скопје на име Радмило Поповиќ ул. „Васил Горгов“ бр. 24/19, Скопје. (5590)
- Пасош бр. 165282/94 издаден од УВР Гостивар на име Хетем Хавзи с. Градец, Гостивар. (5591)

Пасош бр. 353746/94 издаден од УВР Скопје на име Делфина Манчевска ул. „Баница“ бр. 16-а, Скопје. (5592)

Пасош бр. 746234/95 издаден од УВР Скопје на име Игор Мерцановски ул. „Народен фронт“ бр. 15/20, Скопје. (5593)

Чекови бр. 2266047, 2266053, 2266054 и 2266055 од тековна сметка бр. 4766-16 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Слободанка Арсовска, Скопје. (5594)

Чекови од бр. 3094375 до 3094378 и 3094372 од тековна сметка бр. 37460-40 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Зора Корчаковска, Скопје. (5595)

Пасош бр. 408804 издаден од УВР Тетово на име Махмут Јусуфи ул. „Н. Тесла“ бр. 33, Тетово. (5543)

Пасош бр. 0806599 издаден од УВР Кочани, на име Апостолов Стојчо с. Зрновци, Кочани (5490-а)

Пасош бр. 0383252 издаден од УВР Прилеп на име Вељановски Зоран ул. „Точила“ ПЦ/7, Прилеп. (5545)

Пасош бр. 380264 издаден од УВР Тетово на име Адили Севдије с. Требош, Тетово. (5544)

Пасош бр. 80470 издаден од ОВР Струга на име Истрефи Бдерим с. Велешта, Струга. (5546)

Пасош бр. 0016372 на име Велкова Даница ул. „11 Октомври“ бр.8, Кавадарци. (5548)

Пасош бр. 0490052 издаден од ОВР Крива Паланка на име Гошевски Миланче с. Конопница, Крива Паланка. (5547)

Решение бр. 11-2146 од 22.VII.1992 година за вршење на такси услуги издадено на име Зулфи Ибраим, Скопје. (5549)

Решение бр. 11-158 од 14.I.1985 г. за вршење на автоелектрични работи издадено на име Јакуб Бекирагиќ, Скопје. (5550)

Чековна картичка бр. 40053/59 на име Јакимовска Весна – овластено лице чековите од бр. 1873906 до 1873910 издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје. (5551)

Чековна карта бр. 16105/93 и чекови бр. 11194748, 11194749 и 11194750 издадени од Стопанска банка а.д. Скопје на име Весна Јакимовска, Скопје. (5552)

Работна книшка на име Болбоцевски Коста, Скопје. (5553)

Работна книшка на име Ефтимова Лора, Скопје. (5549)

Пасош бр. 0303001 на име Веби Рахмани, с. Падалиште, Гостивар. (5567)

Пасош бр. 136991 издаден од ОВР Крива Паланка на име Драган Горѓиевски с.Герман, Крива Паланка. (5560)

Пасош бр. 00842/92 издаден од УВР Велес на име Лазар Трајковски ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 16, Велес. (5561)

Пасош бр. 833487/96 издаден од УВР Скопје на име Агрон Кики ул. „167“ бр. 46, Скопје. (5562)

Пасош бр. 206868/94 издаден од УВР Скопје на име Омер Бавчиќ бул. „Ј. Сандански“ бр. 103/1-6, Скопје. (5563)

Чекови од бр. 2795819 до 2795825 од тековна сметка бр. 8757359 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Милан Гелевски Скопје. (5564)

Работна книшка на име Рамадан Ибраимовски, Скопје. (5565)

Свидетелство од VIII одделение издадено од ОУ „Братство Единство“ с.Коњари, Скопје. (5566)

Чекови бр. 2020910, 1907211 и 1746948, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Драгица Георгиева, Скопје. (5417)

Три чека од тековна сметка бр. 4179/35, издадени од Охридска банка а.д. – Охрид на име Волканоска Мирјана, ул. „Климент Охридски“ бр. 37, Охрид. (5431)

Десет чека од тековна сметка бр. 3130/75, издадени од Охридска банка а.д. – Охрид на име Алачова Мирјана, ул. „Богомилска“ бр. 7, Охрид. (5432)

Единаесет чека од тековна сметка бр. 3415/63, издадени од Охридска банка а.д. – Охрид на име Митрески Никола, ул. „Ристо Чадо“ бр. 119, Охрид. (5433)

Пасош бр. 522798/95, издаден од УВР – Тетово на име Шерифи Иса, с.Рогле, Тетово. (5435)

Пасош бр. 0276226/94, издаден од ОВР – Делчево на име Мингров Цавит, с.Град, Делчево. (5437)

Работна книшка на име Елизабета Змејковска, Скопје. (5438)

Работна книшка на име Сали Мамути, Скопје. (5439)

Пасош бр. 0276554/94, издаден од ОВР – Винаца на име Трајчев Игор, с.Истибања, Винаца. (5440)

Пасош бр. 388344/94, издаден од ГУВР – Скопје на име Милорад Чукиќ, ул. „Емин Дураку“ бр. 3/2-15, Скопје. (5442)

Работна книшка на име Али Кјмет, Скопје. (5443)

Работна книшка на име Мустафа Адлан, Скопје. (5444)

Работна книшка на име Ангелче Лазаров, Скопје. (5445)

Работна книшка на име Даниела Николовска, Скопје. (5446)

Пасош бр. 000162/92, издаден од УВР – Скопје на име Жаклина Костадинова, ул. „Костурска“ бр. 18/2-16, Скопје. (5447)

Пасош бр. 540443/94, издаден од УВР – Скопје на име Магда Ангелова, ул. „Костурска“ бр. 18/2-16, Скопје. (5448)

Пасош бр. 552713/95, издаден од УВР – Скопје на име Валентино Шараф Хај Фриј, ул. „Костурска“ бр. 18/2-16, Скопје. (5449)

Пасош бр. 538083/94, издаден од УВР – Скопје на име Мухарем Реца, ул. „Рокомија“ бр. 2-а, Скопје. (5450)

Пасош бр. 0385455/94, издаден од УВР – Скопје на име Али Асан, ул. „Виетнамска“ бр. 19, Скопје. (5451)

Пасош бр. 207537/94, издаден од УВР – Скопје на име Неџати Ибраими, с.Сарај, ул. „6“ бр. 16, Скопје. (5452)

Пасош бр. 492711/95, издаден од УВР – Крива Паланка на име Надица Стојчева, ул. „М.Тито“ бр. 120, Крива Паланка. (5453)

Пасош бр. 360066/94, издаден од УВР – Скопје на име Марина Абдираман, ул. „171“ бр. 27, Скопје. (5454)

Пасош бр. 563354/95, издаден од УВР – Скопје на име Зоран Заневски, ул. „Петар Манџуков“ бр. 64. (5455)

Чекови од бр. 576234 до 576241 и броевите 508742, 508743, 1231411, 632457 и 632458, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на тековна сметка бр. 12135-59 на име Стојкович Воислав, Скопје. (5456)

Чекови бр. 3102812 и 3102814, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на тековна сметка бр. 77464/48, на име Љубица Гулева, Скопје. (5457)

Работна книшка на име Невзат Салиовски, Скопје. (5458)

Работна книшка на име Фати Мустафа, Скопје. (5459)

Работна книшка на име Рамадан Исмаил, Скопје. (5460)

Решение Уп. бр. 25-4308, издадено од Секретаријат за стопанство – Центар – Скопје на име Татјана Велкова, Скопје. (5461)

Пасош бр. 409136, издаден од ГУВР – Тетово на име Узаир Ресул, с.Шипковица, Тетово. (5462)

Пасош бр. 380842/94, издаден од УВР – Тетово на име Кадри Ракип, с.Седларево, Тетово. (5463)

Пасош бр. 0478036/94, издаден од ГУВР – Скопје на име Неделковска Магдалена, ул. „Струмичка“ бр. 1/2-5, Скопје. (5464)

Пасош бр. 0443652/94, издаден од ГУВР – Скопје на име Неделковски Танас, ул. „Струмичка“ бр. 1/2-5, Скопје. (5465)

Пасош бр. 57009/93, издаден од УВР – Скопје на име Нико Јанкуловски, бул. „Јане Сандански“ бр. 39/3-8, Скопје. (5466)

Пасош бр. 57062/93, издаден од УВР – Скопје на име Марија Јанкуловска, бул. „Јане Сандански“ бр. 39/3-8, Скопје. (5467)

Пасош бр. 889542/96, издаден од УВР – Скопје на име Шпреса Идризи, ул. „Дижонска“ бр. 69, Скопје. (5468)

Работна книшка на име Рамуш Асани, Скопје. (5469)

Работна книшка на име Миррадије Мемедовска, Скопје. (5470)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од ОУ „Алија Авдовик“, с. Батинци-Скопје на име Миррадије Мемедовска, Скопје. (5471)

Свидетелства за I и II година, издадени од ДУЦ „Димитрие Туцовик“ – Скопје на име Весна Илиева, Скопје. (5472)

Свидетелство за III година, издадено од Дактилографско училиште „Димитар Митрев“ – Скопје на име Весна Илиева, Скопје. (5473)

#### ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на Р.М.“ бр. 38/95) Општественото Претпријатие ЗИК „Брегалница“ – Винаца, објавува

#### О Г Л А С ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА

1. Општественото Претпријатие ЗИК „Брегалница“ – Винаца, ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Р.М. до колку имаат да ги пријават своите побарувања кон ОП. ЗИК „Брегалница“ – Винаца и тоа во рок од 60 дена сметано од денот на објавувањето на огласот.

2. Пријавувањето на побарувањата, исклучувајќи го земјоделското земјиште, се врши на образец пропишан од Агенцијата на Република Македонија за Трансформација на Претпријатијата на Општествен капитал.

3. Своите побарувања барателите да ги достават истовремено до Агенцијата на Република Македонија за трансформација на Претпријатијата со општествен капитал на ул. „Даме Груев“ бр. 14 и еден примерок да достават до ОП. ЗИК „Брегалница“ – Винаца.

Врз основа на член 33 и 35 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на Р.М.“ бр. 38/93) Земјоделската задруга „Сотир Брбев и Панде Кајзеро“ од с. Лавци, битолско објавува

#### О Г Л А С ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА

1. Земјоделската задруга „Сотир Брбевски и Панде Кајзеро“ од село Лавци, битолско, ја започнува транс-

формацијата на општествениот капитал во согласност со одредбите на Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделското земјиште.

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нивните правни наследници, кои се државјани на Република Македонија, доколку имаат да ги пријават своите побарувања во рок од 60 дена сметано од денот на објавувањето на огласот.

3. Седиштето на Земјоделската задруга „Сотир Брбев и Панде Кајзеро“ е во село Лавци, битолско.

4. Своите побарувања барателите да ги достават истовремено до Земјоделската задруга „Сотир Брбев и Панде Кајзеро“ с. Лавци и до Агенцијата на РМ за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на посебен образец пропишан од Агенцијата („Сл. весник на РМ“ бр. 3/94).

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Р. Македонија“ бр. 38/93) и член 4 од Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 19/96), Земјоделско сточарска задруга „МАРИОВО“ с. ВИТОЛИШТЕ, објавува

#### ОГЛАС ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА

1. Земјоделско сточарската задруга „МАРИОВО“ с. Витолиште, ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија, доколку имаат да ги пријават своите побарувања кон задругата во рок од 60 дена сметано од денот на објавувањето на огласот.

2. Седиштето на Земјоделско сточарската задруга „МАРИОВО“ е во с. Витолиште.

3. Пријавувањето на побарувањата се врши на образец пропишан од Агенцијата на Република Македонија, со Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за заштита на правата на поранешните сопственици и нивните правни наследници во постапката за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на РМ“ бр. 3/94) кој истовремено се доставува до Агенцијата на Република Македонија во Скопје на улица „Илинден“ бб и до Земјоделско сточарската задруга „МАРИОВО“ с. Витолиште.

#### ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „МАК-МЕТАЛ“ – Скопје

#### О Б Ј А В У В А

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 3.10.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: издавање на интерни акции заради прибавување на

дополнителен капитал по Законот за општествен капитал.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Железничка“ бр. 37 во време од 09<sup>00</sup> до 12<sup>00</sup> часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ЗИК „Првена Свезда“ АД Центар за земјоделски услуги и ДДД ДО – Штип

### О Б Ј А В У В А

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 19.09.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Железничка“ бр. 7 во време од 07 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „Млекарница“ Скопје

### ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 18.10.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со модел: продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид во деловните простории на претпријатието кое се наоѓа на ул. „Благоја Стевковски“ бр. 140 Маџари – Скопје во време од 11 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ЗИК „ЦРВЕНА СВЕЗДА“ – Угостителство и трговија ДОО – Штип

### ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 3.10.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ б.б. во време од 07 до 14 часот.

(1865)

## ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 18 и член 25 од Уредбата за јавни набавки („Службен весник на РМ“, број 18 и 35/96), Министерството за финансии повторно објавува

### ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 2 ЗА НАБАВКА НА ВОЗИЛА СО ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

Министерството за финансии има потреба од набавка на 6 патнички моторни возила со кубатура до 1400 см<sup>3</sup>.

Во понудата да бидат разработени следниве елементи:

- опис на квалитетот и технички карактеристики на возилото;
- цена без данок на промет и царина, франко купувач;
- цената да биде изразена во денари, а доколку е изразена во странски валута комисијата ќе ја пресмета во противредност на денари по средниот курс на народната банка на РМ на денот на отворањето на понудата;
- рок на испорака;
- начин на плаќање;
- упатство за ракување, чување и одржување со промет на македонски јазик;
- гаранција за квалитет, сервис и гарантен рок со обезбедување на резервни делови;
- опција на понудата;
- придружна документација согласно со член 61 од Уредбата за јавни набавки:

– документ со кој се потврдува дека понудувачот ги измирил сите свои обврски кон државата во изминатиот сметководствен период (се добива од Управата за јавни приходи); сопствена изјава дека против субјектот не е поведена стечајна постапка и документ за банитет на субјектот (се добива од Заводот за платен промет).

Понудата и останатата документација се испраќаат во запечатен плик кој содржи уште два запечатени пликови. Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“, како и бројот на јавниот повик, а во средината на пликот да биде назначена адресата на набавувачот. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот.

Првиот внатрешен плик, кој ја содржи придружната документација, ја носи ознаката „документација“.

Вториот внатрешен плик, кој ја содржи понудата, ја носи ознаката „понука“.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно документи се сметаат за нецелосни и нема да се земаат во разгледување.

Понудата да се достави до набавувачот – Министерството за финансии, улица „Даме Груев“, број 14 – Скопје, со ознака „Комисија за спроведување на јавни нарачки“, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 117-288 локал 130 или 139.

### ОБЈАВИ

Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94 и 62/95), Министерството за труд и социјална политика

### ОБЈАВУВА

Платата по работник која претставува основица за пресметување на даноците и придонесите од плата за месец октомври 1996 година неможе да изнесува помалку од утврдената по одделни гранки и тоа:

шифра	гранка	основица		
0101	Електростопанство	7.732	0203	Рибарство 4.364
0102	Производство на јаглен	5.015	0300	Шумарство 5.246
0105	Производство на нафтени деривати	9.181	0400	Водостопанство 5.667
0106	Производство на железна руда	5.371	0501	Високоградба 4.155
0107	Црна металургија	4.728	0502	Нискоградба и хидроградба 5.353
0108	Производство на руди на обоени метали	5.818	0503	Инсталатерски и завршни работи во градежништвото 3.871
0109	Производство на обоени метали	8.678	0601	Железнички сообраќај 6.503
0110	Преработка на обоени метали	6.523	0604	Воздушен сообраќај 10.132
0111	Производство на неметални минерали (без градежен материјал)	4.237	0605	Друмски сообраќај 4.448
0112	Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)	3.721	0606	Градски сообраќај 6.572
0113	Металопреработувачка дејност	4.533	0608	Претоварни услуги -
0114	Машиноградба	5.918	0609	ПТТ услуги и врски 8.140
0115	Производство на сообраќајни средства	5.936	0701	Трговија на мало 5.099
0117	Производство на електрични машини и апарати	5.743	0702	Трговија на големо 7.946
0118	Производство на базни хем. производи	5.892	0703	Надворешна трговија 6.451
0119	Преработка на хемиски производи	8.669	0801	Угостителство 5.266
0120	Производство на камен, чакал и песок	5.608	0802	Туристичко посредување 6.405
0121	Производство на градежен материјал	7.073	0901	Занаетчиски услуги и поправки 5.066
0122	Производство на режана граѓа и плочи	5.767	0902	Лични услуги и услуги на домаќинство 3.900
0123	Производство на финални произ. од дрво	3.289	1001	Уредување на населби и простори 6.574
0124	Производство и преработка на хартија	4.193	1002	Станбена дејност 8.445
0125	Производство на текстил. предива и ткаен.	3.474	1003	Комунална дејност 6.193
0126	Произв. на готови текстилни производи	3.931	1101	Банкарство 7.262
0127	Производство на кожа и крзно	3.328	1102	Осигурување на имоти и лица 12.361
0128	Произв. на кожни обувки и галантерија	2.795	1103	Услуги во областа на прометот 11.144
0130	Производство на прехранбени производи	6.504	1104	Проектир. и сродни техн. услуги 5.238
0131	Производство на пијалаци	8.831	1105	Геолошки истражувања 6.241
0132	Производство на добиточна храна	5.812	1106	Истражувачко развојна работа (освен научно истражувачка) 4.640
0133	Производство и преработка на тутун	7.042	1109	Деловни услуги 8.696
0134	Графичка дејност	5.086	1201	Образование 5.943
0135	Собирање и примарна преработка на индустриски отпадоци	5.046	1202	Научно истражувачка дејност 6.700
0139	Производство на разновидни производи	8.117	1203	Култура, уметност и информации 6.214
0201	Земјоделско производство	4.634	1204	Физичка култура и спорт 5.476
0202	Земјоделски услуги	6.850	1301	Здравствена заштита 6.455
			1302	Општествена заштита на децата и младината и социјална заштита 5.046
			1401	Органи на државна власт, единици на локалната самоуправа и други облици 6.384
			1402	Самоуправни интересни заедници 6.624
			1403	Здруженија 8.731

1404 Политички партии, општествени организации, здруженија и други организации . . . . . 8.367

Министер  
за труд и социјална политика,  
Насер Зиберв, с.р.

Врз основа на членот 12 од Законот за персоналниот данок од доход („Службен весник на Република Македонија“ број 80/93, 3/94 и 70/94), Министерството за труд и социјална политика

#### ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник во Републиката за месец октомври 1996 година која се применува за аконтативно пресметување на персоналниот данок од доход изнесува 9.000,00 денари.

Министер  
за труд и социјална политика  
Насер Зиберв, с.р.

#### СОДРЖИНА

	страна		
1084. Указ за поставување вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Арапска Република Египет . . . . .	3097	1101. Решение за именување вршител на должноста директор на Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ – Скопје	3102
1085. Одлука за помилување на осудени лица . . . . .	3097	1102. Решение за назначување советник на министерот за образование и физичка култура . . . . .	3102
1086. Одлука за определување на услови за градба на хотел во с. Трново покрај локалниот пат с. Трново Национален парк „Пелистер“, на подрачјето на општината Битола . . . . .	3097	1103. Решение за разрешување од должноста помошник на министерот за надворешни работи . . . . .	3102
1087. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Димитар Миладинов“ од Скопје . . . . .	3097	1104. Решение за назначување советник во Владата на Република Македонија . . . . .	3103
1088. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на царински контингенти при увоз на стоки во 1996 година . . . . .	3098	1105. Решение за именување вршител на должноста заменик директор на Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ – Скопје . . . . .	3103
1089. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина . . . . .	3098	1106. Решение за назначување помошник на министерот за надворешни работи . . . . .	3103
1090. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина . . . . .	3098	1107. Дополнување на Методологијата за проценка на вредноста на претпријатијата со општествен капитал . . . . .	3103
1091. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина . . . . .	3098	1108. Одлука за регресирање на дел од каматата по користени кредити за реализација на инвестициони кредити за реконструкција и модернизација или за нови производни капацитети . . . . .	3103
1092. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина . . . . .	3099	1109. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 20/96 од 9 октомври 1996 година . . . . .	3105
1093. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина . . . . .	3099	1110. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за каматните стапки и за стапките на надоместот на Народна банка на Република Македонија . . . . .	3106
1094. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина . . . . .	3100	1111. Одлука за каматната стапка на ломбардните кредити одобрени од страна на Народна банка на Република Македонија . . . . .	3107
1095. Решение за именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Илинден“ – Крива Паланка . . . . .	3101	1112. Одлука за дополнување на Одлуката за методологијата на вкупните пласмани на банките и штедилниците . . . . .	3107
1096. Решение за именување членови на Училишниот одбор на ОУ „Христијан Тодоровски – Карпош“ – Ранковце . . . . .	3101	1113. Одлука за дополнување на Одлуката за методологијата за утврдување на вкупните денарски побарувања на банките и штедилниците кои се под ограничување . . . . .	3107
1097. Решение за именување директор на Центарот за социјална работа – Гевгелија . . . . .	3101	1114. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за аналитичките сметки во контниот план за банките и штедилниците . . . . .	3107
1098. Решение за именување директор на Центарот за социјална работа – Битола . . . . .	3102	1115. Одлука за дополнување на Одлуката за ограничување на обемот и динамиката на растежот на денарските пласмани на банките и на штедилниците во IV-то тримесежје од 1996 година . . . . .	3108
1099. Решение за именување директор на Центарот за социјална работа – Дебар . . . . .	3102	1116. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за единствената тарифа по која се наплатуваат надоместите за услугите што ги врши Народна банка на Република Македонија . . . . .	3108
1100. Решение за давање согласност на Одлуката		Исправка на Решението за определување на претставници во Советот на Институтот за тутун – Прилеп . . . . .	3108
		Објава за платата по работник која претставува основица за пресметување на даноци и придонеси од плата за месец октомври 1996 година . . . . .	3126
		Објава за просечната месечна нето плата по работник во Републиката за месец октомври 1996 година . . . . .	3128